

Службен весник

на Република Македонија

Број 18

8 февруари 2012, среда

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
562. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување на државна Урбанистичка планска документација за изградба на „Бензинска пумпна станица и услужен центар на магистрален пат М6“ КО Драгоево, општина Штип.....	2	568. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Радовиш.....	4
563. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово.....	2	569. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје.....	4
564. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп.....	2	570. Правилник за начинот на примањето и распоредувањето на притворените лица во затворите и организирањето на работата на притворените лица.....	4
565. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Струга.....	3	571. Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за упис во регистрот на производители, извозници и увозници на тутунски производи, односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистрот на производители, извозници и увозници на тутунски производи.....	5
566. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци.....	3	572. Правилник за начинот на означување, формата и содржината на печатот и етикетата на труповите на овци и кози односно јагниња и јариња (*).....	7
567. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино.....	3	573. Правилник за формата и содржината на образецот за известување за резултатите од класирањето на труповите и	

	Стр.		Стр.
		половинките од говеда, свињи, овци и кози односно јагниња и јариња како и начинот на неговото пополнување (*)	578.
574.	7	Правилник за начинот на одредување на категории овци и кози и класирање на труповите од овци и кози односно јагниња и јариња со оценување на линија на колење (*)	16
575.	9	Правилник за начинот на вршење на обуката и полагање на испит и висината на трошоците за изведување на обуката и полагање на испитот за класификатори на труповите и половинките од говеда, свињи, овци и кози односно јагниња и јариња	18
576.	12	Правилник за начинот на оценување на линијата на колење во категории и класи, начинот на означување, формата и содржината на печатот како и содржината на етикетата на труповите на закланите свињи (*)	18
577.	13	Правилник за начинот и постапката за финансирање, создавање и усовршување на научно – истражувачките кадри	83
	14		84
		Програма за полагање на стручен испит за проценувач на вредноста на добрата и влијанијата врз животната средина	1-76
		Одлука за избор на претседател на Основен суд Битола	
		Оглас од Судскиот совет на Република Македонија	
		Правилник за катастарски планови	
		Листа за дополнување на Листата на категоризирани спортисти-спортска надеж	
		Решение за изменување на Решението за забрана за увоз и повлекување од промет на семе од грчка детелина, одредени видови семиња и зрна кои се увезени од Египет во Република Македонија	
		Правилник за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија	
		Огласен дел	

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

562.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.9.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА „БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР НА МАГИСТРАЛЕН ПАТ М6“ КО ДРАГОЕВО, ОПШТИНА ШТИП

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Државна урбанистичка планска документација за изградба на „Бензинска пумпна станица и услужен центар на магистрален пат М6“, КО Драгоево, општина Штип.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност ги има следните катастарски индикации според прегледот:

Катастарска општина	Центен лист бр.	Катастарска парцела бр.	Место визане	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Сопственост
Драгоево	83	360	Лазовица	Нива	3	43941м2	Република Македонија
ВКУПНО:						43941м2	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4519/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

563.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА БЕРОВО

1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово се разрешуваат:

- претставниците на основачот
- Бранко Каширски
- Зоран Мазновски
- Жаклина Кржовска
- од Советот на општината
- Маријан Соколчевски
- од редот на стручните работници во Центарот
- Бистра Гошевска.

2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово се именуваат:

- претставници на основачот
- Владо Стоиловски
- Жаклина Кржовска
- од редот на стручните работници во Центарот
- Милка Атанасова.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-146/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

564.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ПРИЛЕП

1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп се разрешуваат:

претставниците на основачот

- Снежана Тодорчева

- Стеван Боцески

- Ирена Јорданоска

од Советот на општината

- Анета Наумоска

од редот на стручните работници во Центарот

- Убавка Шипинкоска.

2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп се именуваат:

претставници на основачот

- Љубица Илиеска

- Стеван Боцески

- Ирена Јорданоска

од Советот на општината

- Катерина Шишкоска

од редот на стручните работници во Центарот

- Смилка Илиеска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-148/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

565.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА - СТРУГА

1. Ангелина Јаулеска се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Струга.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Струга се именува Марија Милеска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-172/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

566.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 јануари 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КАВАДАРЦИ

1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци се разрешуваат:

претставниците на основачот

- Месут Ајдинов

- Цана Добринова

- Анита Костова

од редот на стручните работници во Центарот

- Петар Дескоски.

2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци се именуваат:

претставници на основачот

- Анита Костова

- Цана Добринова

- Хулија Асанова

од редот на стручните работници во Центарот

- Гордана Ангешева.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-393/1
17 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

567.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 јануари 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НЕГОТИНО

1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино се разрешуваат:

претставниците на основачот

- Киро Бајатов

- Ангел Стојанов

од редот на стручните работници во Центарот

- Виолета Тасева.

2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино се именуваат:

претставници на основачот

- Маја Ангелова

- Ангел Стојанов

од редот на стручните работници во Центарот

- Виолета Тасева.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-397/1
17 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

568.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 јануари 2012 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА РАДОВИШ

1. Од должноста членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Радовиш се разрешуваат:

- Стоја Митревска
- Милан Јованов
- Снежана Кланева.

2. За членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Радовиш се именуваат:

- Наталија Дединец
- Спасија Тушева
- Верица Котева.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 23-398/1
17 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

569.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 јануари 2012 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ЗАВОД ЗА РЕХА-
БИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ - СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци –Скопје, се разрешуваат:

- претставникот на основачот
- Ева Тимовска
- од редот на стручните работници во Центарот
- Даниела Стојчевска
- Анета Стефановска.

2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци –Скопје се именуваат:

- претставник на основачот
- Фадиљ Џемали
- од редот на стручните работници во Центарот
- Маја Темкова
- Биљана Стерјадовска Стојчевска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-401/1
17 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

570.

Врз основа на член 177 став (4) од Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/10), министерот за правда, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ПРИМАЊЕТО И РАСПОРЕДУ-
ВАЊЕТО НА ПРИТВОРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ЗАТВО-
РИТЕ И ОРГАНИЗИРАЊЕТО НА РАБОТАТА НА
ПРИТВОРЕНИТЕ ЛИЦА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на примањето и распоредувањето на притворените лица во затворите и организирањето на работата на притворените лица.

Член 2

Притвореното лице може да биде примено и да се задржи во затвор врз основа на решението со кое е определен или продолжен притворот.

Решението за определување или продолжување на притворот се доставува заедно со лична документација за идентификација до управата на затворот, истовремено кога му се доставува и на притвореното лице, но најдоцна до неговото спроведување во затвор.

Член 3

При приемот на притвореното лице се утврдува неговиот идентитет и се споредуваат неговите лични податоци со податоците внесени во решението за притвор.

Член 4

При прием на притвореното лице се врши детален личен претрес и детален преглед на неговите работи.

Член 5

Распоредувањето на притвореното лице се врши согласно Решението за распоредување на осудените и малолетните лица во казнено-поправните и воспитно поправните установи и на притворените лица во притворските одделенија на казнено-поправните установи и Правилникот за куќен ред за извршување на мерката притвор во притворските одделенија на затворите.

Притворено лице привремено може да биде преместено во друг затвор по претходна добиена согласност од надлежниот суд, ако просторот за притвор е исполнет, од безбедносни, здравствени или други оправдани причини.

Член 6

По барање на притвореното лице да врши работа, а врз основа на претходно добиена дозвола за работа од надлежниот судија, може да му се овозможи да работи согласно со можностите на затворот.

На малолетното притворено лице му се овозможува да работи корисна работа за неговото воспитување и развој.

На притвореното лице кое работи му следува надоместок под истите услови како и за осуденото лице.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на примената на Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/10).

Бр. 01-461/1
1 февруари 2012 година
Скопје

Министер за правда,
Блерим Бецети, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА**571.**

Врз основа на член 37 став 5, од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/06, 88/08, 31/10, 36/11 и 53/11), министерот за економија, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТЕРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ИЗВОЗНИЦИ И УВОЗНИЦИ НА ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ, ОДНОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС ВО РЕГИСТЕРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ИЗВОЗНИЦИ И УВОЗНИЦИ НА ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за упис во регистерот на производители, извозници и увозници на тутунски производи, односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистерот на производители, извозници и увозници на тутунски производи во рокот утврден во член 37 став (3) од Законот за тутун и тутунски производи.

Член 2

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради недонесување на решение за упис во регистерот на производители, извозници и увозници на тутунски производи, односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистерот на производители, извозници и увозници на тутунски производи,,, во А4 формат во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-371/2

2 февруари 2012 година

Скопје

Министер за економија,

Ваљон Саракини, с.р.

Прилог

ДО ПИСАРНИЦАТА НА
МИНИСТЕРОТ ЗА ЕКОНОМИЈА

Број _____
Датум _____

Б А Р А Њ Е

заради недонесување на решение за упис во регистерот на производители, извозници и увозници на
тутунски производи односно заради недонесување на решение за упис во регистерот на
производители, извозници и увозници на тутунски производи

(назив на правно лице/име и презиме на физичко лице)

(седиште на правно лице/адреса на физичко лице)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам согласно рокот утврден во член 37 став (7) од Законот за тутун и тутунски производи, министерот за економија да постапи по барањето за упис во регистерот на производители, извозници и увозници на тутунски производи, под број _____ од _____ година до Министерството за економија, чија копија се доставува во прилог.

Подосител на барањето

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

572.

Врз основа на член 106, став (6) од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ОЗНАЧУВАЊЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЕЧАТОТ И ЕТИКЕТАТА НА ТРУПОВИТЕ НА ОВЦИ И КОЗИ ОДНОСНО ЈАГНИЊА И ЈАРИЊА (*)

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на означување, формата и содржината на печатот и етикетата на труповите од овци и кози односно јагниња и јариња.

Член 2

(1) Означувањето на труповите на овци и кози односно јагниња и јариња (во натамошниот текст: означување) се врши во кланичните капацитети.

(2) Означувањето се врши со нанесување печат на надворешната страна на трупот користејќи небришливо и нетоксично мастило.

(3) Печатите се нанесуваат на задните четвртини од трупот, на грбот во висина на четвртиот лумбален прешлен и на предните четвртини од трупот, на градите.

(4) Означувањето се врши и со етикета прикачена на трупот како единствен начин на означување или заедно со означувањето со нанесување печат. Етикетите се прикачуваат само во одобрени кланични капацитети.

(5) Етикетите треба да се заштитени од можно оштетување, да се отпорни на кинење и да се цврсто прикачени на секоја четвртина на местата наведени во ставот (3) од овој член.

Член 3

(1) Печатот од член 2 став (2) на овој правилник има округла форма.

(2) Печатот, согласно член 106 од Законот за квалитетот на земјоделските производи, ги содржи следните ознаки:

- L или S за категоријата на јагнешкиот/јаречкиот овчиот или козиот труп или половина;
- S, E, U, R, O или P за класата според меснатоста на јагнешкиот/јаречкиот овчиот или козиот труп или половина;
- 1, 2, 3, 4 или 5 за класата според покриеноста со масно ткиво на јагнешкиот/јаречкиот овчиот или козиот труп или половина;
- I, II или III за подкласата врз основа на масата кај лесните јагниња на јагнешкиот/јаречкиот труп или половина;
- од I класа (A, B или C) за подкласата врз основа на масата и бојата на месото кај лесните јагниња на јагнешкиот/јаречкиот труп или половина и
- ознака за идентификациски број на класификаторот.

(3) Буквите и бројките кои се користат за ознаките на печатот не треба да бидат помали од еден сантиметар во висина.

Член 4

(1) Етикетата од членот 2 став (4) на овој правилник има квадратна форма со големина од најмалку 25cm².

(2) Етикетата ги содржи ознаките од член 3, став (2) на овој правилник.

(3) Покрај ознаките од став (2) на овој член, етикетата ги содржи и следните податоци:

- бројот на одобрение на кланичниот капацитет;

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на Комисијата за утврдување на детални правила за примена на Регулатива (ЕК) бр. 1234/2007 на Комисијата во однос на пазарните стандарди за месо од говеда, свињи, овци и кози, CELEX бр. 32008R1249.

- идентификацискиот или кланичниот број на животното;

- датумот на колење и

- масата на трупот.

(4) Содржината на етикетата треба да е јасно читлива. На етикетата не треба да се вршат било какви измени, освен ако истите се јасно обележани на етикетата и извршени под надзор на официјален ветеринар.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2013 година.

Бр. 08-10178/4
23 јануари 2012 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

573.

Врз основа на член 88, став (3) од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД КЛАСИРАЊЕТО НА ТРУПОВИТЕ И ПОЛОВИНКИТЕ ОД ГОВЕДА, СВИЊИ, ОВЦИ И КОЗИ ОДНОСНО ЈАГНИЊА И ЈАРИЊА КАКО И НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО ПОПОЛНУВАЊЕ (*)

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот за известување за резултатите од класирањето на труповите и половинките од говеда, свињи, овци и кози односно јагниња и јариња, како и начинот на негово пополнување.

Член 2

(1) Образецот за известување за резултатите од класирањето на труповите и половинките од говеда, свињи, овци и кози односно јагниња и јариња се издава во A4 формат на бела хартија и ги содржи следниве податоци:

- реден број;
- назив, седиште и ЕМБС на кланичниот капацитет (Бројот на одобрение на кланичниот капацитет);
- вид и раса на добитокот;
- идентификациски или кланичен број на животното;
- датумот на колење;
- ознака за категорија и класа на меснатост и масна обвивка;
- ознаки за потклаи на меснатост и масна обвивка, доколку ги има;
- маса на трупот, наведувајќи дали се однесува на маса во топла или ладна состојба;
- презентирање на трупот применето во моментот на мерењето и класификацијата;
- доколку е соодветно, се наведува дека класификацијата е извршена користејќи системи за автоматизирање на класификација и
- ознака за идентификациски број на класификаторот.

(2) Содржината на образецот од став 1 на овој член треба да е јасно читлива. На податоците не се дозволени било какви измени, освен кога истите се јасно обележани на образецот и извршени под надзор на официјален ветеринар.

(3) Формата и содржината на образецот од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на Комисијата за утврдување на детални правила за примена на Регулатива (ЕК) бр. 1234/2007 на Комисијата во однос на пазарните стандарди за месо од говеда, свињи, овци и кози, CELEX бр. 32008R1249.

Член 3

Образецот од член 1 на овој правилник се пополнува рачно и/или електронски.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2013 година.

Бр. 08-10178/4
23 јануари 2012 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

ПРИЛОГ

РЕДЕН БРОЈ _____,

Назив, седиште и ЕМБС на кланичниот капацитет (Бројот на одобрение)

Други специфични податоци за субјектот.

Вид и раса на добитокот;							
Идентификацискиот или кланичниот број на животното;							
Датумот на колење;							
Ознака за категорија и класа на меснатост и масна обвивка							
Ознаки за поткласи на меснатост и масна обвивка, доколку се достапни;							
Масата на трупот наведувајќи дали се однесува на маса во топла или ладна состојба;							
Презентирањето на трупот применето во моментот на мерењето и класификацијата;							
Доколку е соодветно, дека класификацијата е извршена користејќи системи за автоматизирана класификација;							
Ознака за идентификациски број на класификаторот.							

574.

Врз основа на член 103, став (4) од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ОДРЕДУВАЊЕ НА КАТЕГОРИИ ОВЦИ И КОЗИ И КЛАСИРАЊЕ НА ТРУПОВИТЕ ОД ОВЦИ И КОЗИ ОДНОСНО ЈАГНИЊА И ЈАРИЊА СО ОЦЕНУВАЊЕ НА ЛИНИЈА НА КОЛЕЊЕ (*)

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на одредување на категории овци и кози и класирање на труповите од овци и кози односно јагниња и јариња со оценување на линија на колење.

Член 2

(1) Класирање на труповите од овци и кози односно јагниња и јариња согласно овој правилник се врши во кланичните капацитети.

(2) Заради одредување на категоријата и класирање, труповите од овци и кози односно јагниња и јариња примарно се обработуваат после искрвавувањето, вадењето на внатрешните органи-евисцерацијата и дерењето.

(3) Примарно обработениот труп од овци и кози односно јагниња и јариња е труп или половина без нозе, со или без глава, со или без органите од торакалната и стомачната празнина (срце, бели дробови, црн дроб, бубрези и стомачна марамица), без сексуалните органи и за нив врзаните мускули и без вимето и мамарната маст. Воколку трупот/половинката е без глава, главата треба да е одвоена од трупот или половинката во атлоидо-окципиталниот зглоб а нозете треба да се отстранети во карпо-метакарпалниот или тарзо-метатарзалниот зглоб.

(4) Примарно обработениот труп или половина од овци и кози или јагниња и јариња може да е со или без бубрезите, бубрежната и пелвичната маст.

Член 3

(1) Одредувањето на категории и класирањето на труповите и половинките од овци и кози односно јагниња и јариња се врши со одредување на возраста, ме-

рење на масата (за лесни јагниња) и со оценување на меснатоста (конформација на трупот) и покриеноста на трупот со лој (степен на масна обвивка).

(2) Одредувањето на категориите и класирањето на труповите во соодветните класи со оценување на меснатоста (конформација) на труповите и покриеноста на трупот со лој (степен на масна обвивка) се врши врз основа на критериумите за меснатост и степен на масна обвивка на профилите на труповите наведени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Дополнително одредување на категориите и класирањето на труповите во соодветни класи со оценување на меснатоста (конформација) на труповите и покриеноста со лој (степен на масна обвивка) се врши врз основа на критериумите за меснатост на есенцијалните (основните делови) на трупот или половинката (задната четвртина, грбот и плешката) и степенот на масна обвивка на надворешната и внатрешната страна на трупот, наведени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Дополнително одредување на категориите и класите на труповите од јагниња и јариња со маса на труп помала од 13 кг според масата на трупот/половинката, бојата на месото одредена на местото rectus abdominis во согласност со стандардизиран дијаграм на бои и покриеноста на трупот со лој (степен на масна обвивка) се врши врз основа на критериумите наведени во Скалата за класификација од Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник престанува да се применува Правилникот за квалитетот на месото од добиток за колење, од живина и од дивеч („Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/74, 26/75 и 13/78).

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2013 година.

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на Комисијата за утврдување на детални правила за примена на Регулатива (ЕК) бр. 1234/2007 на Комисијата во однос на пазарните стандарди за месо од говеда, свињи, овци и кози, CELEX бр. 32008R1249.

ПРИЛОГ 1

1. КРИТЕРИУМИ ЗА МЕСНАТОСТ НА ПРОФИЛИ НА ТРУПОВИ И ПОЛОВИНКИ ОД ОВЦИ И КОЗИ ОДНОСНО ЈАГНИЊА И ЈАРИЊА

Ознака (Класа на меснатост)	Одредби за развиеност на профилите
S	Профилите екстремно конвексни, исклучителна развиеност на мускулите (труп од тип на двојна мускулатура)
E	Сите профили конвексни до супер конвексни, исклучителна развиеност на мускулите
U	Профилите во целост конвексни, многу добра мускулна развиеност
R	Профилите во целост прави, добра мускулна развиеност
O	Профилите прави до конкавни, просечна мускулна развиеност
P	Сите профили конкавни до многу конкавни, лоша мускулна развиеност

2. КРИТЕРИУМИ ЗА СТЕПЕН НА НА ТРУПОВИ И ПОЛОВИНКИ ОД ОВЦИ И КОЗИ ОДНОСНО ЈАГНИЊА И ЈАРИЊА

Класа на масна обвивка	Одредби за степенот на масна обвивка
1 Ниска	Никаква до слаба покриеност со масна обвивка
2 Слаба	Тенка масна обвивка, месото е видливо скоро секаде
3 Средна	Месото со исклучок на задната четвртина и плешката, скоро секаде е покриено со масна обвивка а има и тенки наслаги на маст во торакалната празнина
4 Висока	Месото е покриено со масна обвивка, но на задната четвртина и плешката е делумно видливо, а има забележителни наслаги на маст во торакалната празнина
5 Многу висока	Целиот труп или полутка е покриена со масни наслаги и има значителни наслаги на маст во торакалната празнина

ПРИЛОГ 2

1. КРИТЕРИУМИ ЗА МЕСНАТОСТ НА ОСНОВНИТЕ ДЕЛОВИ НА ТРУПОТ И ПОЛОВИНКАТА (ЗАДНА ЧЕТВРТИНКА, ГРБ, ПЛЕШКА)

Класа на меснатост	Дел на труп / половина	Дополнителни одредби
S Најдобра	Задна четвртина: Грб: Плешка:	двојно мускулест. Профилите се исклучително конвексни. исклучително конвексен, исклучително широк, исклучително дебел исклучително конвексна и исклучително дебела
E Одлична	Задна четвртина: Грб: Плешка:	многу дебела. Профилите се многу конвексни многу конвексен, многу широк и многу дебел до нивото на плешката многу конвексна и многу дебела
U Многу добра	Задна четвртина: Грб: Плешка:	дебел. Профилите се конвексни. широк и дебел до нивото на плешката дебела и конвексна
R Добра	Задна четвртина: Грб: Плешка:	профилите се претежно рамно. дебел, но потесен кај плешката добро развиена, но потесна
O Средна	Задна четвртина: Грб: Плешка:	профилите со тенденција за мала конкавност недоволно широк и дебел со тенденција кон тесна. Недоволно дебела
P Слаба	Задна четвртина: Грб: Плешка:	профилите се конкавни до многу конкавни тесен и конкавен со видливи коски тесна, рамна и со видливи коски

2. КРИТЕРИУМИ ЗА СТЕПЕН НА МАСНА ОБВИВКА НА НАДВОРЕШНАТА И ВНАТРЕШНАТА СТРАНА НА ТРУПОТ

Класа на масна обвивка	Критериуми		
1. Ниска	Надворешно	Траги од или без видливи маснотии	
	Внатрешно	Стомачен дел	Траги од или без видливи маснотии на бубрезите
		Граден кош	Траги од или без видливи маснотии меѓу ребрата
2. Слаба	Надворешно	Тенок слој на масна обвивка го покрива дел од трупот, но може да е послабо изразена на екстремитетите	
	Внатрешно	Стомачен дел	Траги од или тенок слој маснотии на дел од бубрезите
		Граден кош	Јасно изразени мускули меѓу ребрата
3. Средна	Надворешно	Тенок слој маснотии на скоро целиот труп. Лесно задебелени масни зони во основата на опашката	
	Внатрешно	Стомачен дел	Тенок слој маснотии на дел или целите бубрези
		Граден кош	Сеуште видлива мускулатура меѓу ребрата
4. Висока	Надворешно	Дебел слој маснотии на скоро целиот труп, но може да биде потенок на екстремитетите и подебел на плешките	
	Внатрешно	Стомачен дел	Бубрезите се покриени со маснотии
		Граден кош	Мускулатурата меѓу ребрата може да биде исполнета со маснотии. На ребрата има лесно видливи масни наслаги
5. Многу висока	Надворешно	Многу дебела масна обвивка Понекогаш се видливи парчиња маснотии	
	Внатрешно	Стомачен дел	Бубрезите се обвиени со дебел слој маснотии
		Граден кош	Мускулите меѓу ребрата се исполнети со маснотии. На ребрата видливи се масни наслаги.

ПРИЛОГ 3

СКАЛА ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРУПОВИ НА ЈАГНИЊА СО ПОМАЛКУ ОД 13 кг МАСА НА ТРУП

Категорија	А		В		С	
Маса	≤ 7 кг		7,1 — 10 кг		10,1 — 13 кг	
Квалитет	Прв	Втор	Прв	Втор	Прв	Втор
Боја на месото	Светло розова	Друга боја или друго ниво на маснотии	Светло розова или розова	Друга боја или друго ниво на маснотии	Светло розова или розова	Друга боја или друго ниво на маснотии
Класа на масна обвивка (*)	(2) (3)		(2) (3)		(2) (3)	

(*) Како што е утврдено во степенот на масна обвивка на надворешната страна на трупот во членовите 3 и 4 од овој правилник.

575.

Врз основа на член 83, став (6) од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ОБУКАТА, СОДРЖИНАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБУКАТА И ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ОБУКАТА И ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА КЛАСИФИКАТОРИ НА ТРУПОВИТЕ И ПОЛОВИНКИТЕ ОД ГОВЕДА, СВИЊИ, ОВЦИ И КОЗИ ОДНОСНО ЈАГНИЊА И ЈАРИЊА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на обуката, содржината на програмата за вршење на обуката и полагање на испит и висината на трошоците за изведување на обуката и полагање на испитот за класификатори на труповите од говеда, свињи, овци и кози односно јагниња и јариња.

Член 2

(1) Обуката за класификатори на труповите од говеда, свињи, овци и кози односно јагниња и јариња се изведува врз основа на Програма за обука на класификатори, преку теоретска настава и практична обука со вкупен фонд од 30 школски часа.

(2) Теоретската настава се врши во просториите на овластената институција согласно шлен 83 став 3 од Законот за квалитет на земјоделски производи и трае 15 школски часа.

(3) Практичната обука се врши во одгледувалишта на животни за производство на месо, откупни центри за откуп на живи животни, сточни пазари, кланични капацитети, погони за конфекционирање на месо и лаборатории за испитување на квалитетот на месото и трае 15 школски часа.

(4) Групата на кандидати за обука за класификатори на труповите од говеда, свињи, овци и кози односно јагниња и јариња треба да е составена од 5 до 20 кандидати.

Член 3

(1) Во програмата за обука на класификатори се разработуваат содржините за основната обука за класирање на труповите од говеда, свињи, овци и кози односно јагниња и јариња, начинот за спроведување на едукација и проверка на знаењата.

(2) Основната обука за класирање на труповите од говеда, свињи, овци и кози односно јагниња и јариња треба да ги содржи следните тематски области :

А. Познавање на труповите од говеда, свињи, овци и кози односно јагниња и јариња;

Б. Оценување на карактеристиките на труповите од говеда, свињи, овци и кози односно јагниња и јариња;

В. Процедура за класирање на труповите од говеда, свињи, овци и кози односно јагниња и јариња;

Г. Процедури на водење на евиденција; и

Д. Практичен дел, кој се состои од:

- Практична обука во одгледувалишта на животни за производство на месо, откупни центри за откуп на живи животни, сточни пазари, кланични капацитети, погони за конфекционирање на месо и лаборатории за испитување на квалитетот на месото, за класирање на труповите од говеда, свињи, овци и кози односно јагниња и јариња; и

- Практична обука за водење на документација.

Член 4

(1) По завршената обука, кандидатите полагаат испит пред трочлена испитна комисија.

(2) На кандидатите што го положиле испитот, овластената институција им издава лиценца за стекнати основни знаења за класификација на труповите од говеда, свињи, овци и кози односно јагниња и јариња. Кандидатот што посетувал настава, а не положил испит, ќе полага на закажани термини, без обврска повторно да посетува настава.

(3) Сите обучени класификатори на труповите од говеда, свињи, овци и кози односно јагниња и јариња, секои тригодини имаат дополнителни обуки од осум часа за запознавање со новите техники.

Член 5

Висината на трошоците за обуката и полагање на испитот за класификатори на труповите од говеда, свињи, овци и кози односно јагниња и јариња изнесува 300 Евра во денарска протвредност пресметано според среден курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на уплатата.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2013 година.

Бр. 08-10178/4
23 јануари 2012 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

576.

Врз основа на член 99, став (4) од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ОЦЕНУВАЊЕ НА ЛИНИЈАТА НА КОЛЕЊЕ ВО КАТЕГОРИИ И КЛАСИ, НАЧИНОТ НА ОЗНАЧУВАЊЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЕЧАТОТ КАКО И СОДРЖИНАТА НА ЕТИКЕТАТА НА ТРУПОВИТЕ НА ЗАКЛАНИТЕ СВИЊИ (*)

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на оценување на линијата на колење во категории и класи, начинот на означување, формата и содржината на печатот како и содржината на етикетата на труповите на закланите свињи.

Член 2

(1) Оценувањето и одредувањето на категориите и класите на труповите на закланите свињи се врши во кланични капацитети.

(2) Одредувањето на категориите на труповите на закланите свињи се врши со одредување на возраста на свињите и масата на трупот.

(3) Оценувањето на линијата на колење и класирањето на труповите на закланите свињи се врши со оценување на меснатоста (процентот на месо во трупот) и конформацијата на трупот.

(4) Одредувањето на квалитетот и класирањето на труповите на закланите свињи во соодветните класи со оценување на меснатоста и конформација се врши врз основа на критериумите за меснатост наведени во Прилогот кој е составен дел на овој Правилник.

Член 3

(1) Означувањето на труповите на закланите свињи се врши во кланични капацитети.

(2) Означувањето се врши со нанесување печат на надворешната страна на трупот користејќи небришливо и нетоксично мастило.

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на Комисијата за утврдување на детални правила за примена на Регулатива (ЕК) бр. 1234/2007 на Комисијата во однос на пазарните стандарди за месо од говеда, свињи, овци и кози, CELEX бр. 32008R1249.

(3) Печатите се нанесуваат на задните четвртини од трупот, на задната нога под коленото или на бутот.

(4) Означување се врши и со етикета прикачена на трупот како единствен начин на означување или заедно со означувањето со нанесување печат. Етикетите се нанесуваат само во одобрени кланични капацитети.

(5) Етикетите треба да се заштитени од можно оштетување, да се отпорни на кинење и да се цврсто прикачени на секоја четвртина на местата наведени во ставот (3) од овој член.

(6) По исклучок од ставовите (2) и (4) на овој член, труповите на свињи не треба да се означуваат со печат или етикета доколку е изготвен официјален документ од страна на класификаторот во кој за секој труп е наведено најмалку следното:

- индивидуалната неменлива идентификација на трупот;

- маса на трупот во топла состојба и

- проценетата меснатост и конформација (содржина на посно месо).

(7) Документот од став (6) на овој член треба да се чува шест месеци и на денот кога е изработен треба да е заверен од страна на овластен ветеринар.

Член 4

(1) Печатот од член 3 став (2) на овој правилник има округла форма.

(2) Печатот, согласно член 99 од Законот за квалитетот на земјоделските производи ги содржи следните ознаки:

- I, II, III, IV или V за категоријата на свинскиот труп или половина;

- S, E, U, R, O или P за класата според меснатоста и конформацијата на свинскиот труп или половина и

- знака за Идентификациски бројорт на класификаторот.

(3) Буквите и бројките кои се користат за ознаките на печатот не треба да бидат помали од два сантиметри во висина.

Член 5

(1) Етикетата од член 3 став (4) на овој правилник има квадратна форма со големина од најмалку 25cm².

(2) Етикетата ги содржи ознаките од член 4, став (2) на овој правилник.

(3) Покрај ознаките од став (2) на овој член, етикетата ги содржи и следните податоци:

- бројот на одобрението на кланичниот капацитет;

- идентификацискиот или кланичниот број на животното;

- датата на колење и

- масата на трупот.

(4) Содржината на етикетата треба да е јасно читлива. На етикетата не треба да се вршат било какви измени, освен кога истите се јасно обележани на етикетата и извршени под надзор на официјален ветеринар.

Член 6

Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник, престанува да важи Правилникот за квалитетот на закланите свињи и категоризација на свинското месо („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/04).

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2013 година.

Бр. 08-10178/4
23 јануари 2012 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

ПРИЛОГ

1. КРИТЕРИУМИ ЗА МЕСНАТОСТ НА ТРУПОВИ НА ЗАКЛАНИТЕ СВИЊИ

Ознака (Класа на меснатост)	Процент на месо во трупот изразен во однос на масата на трупот
S	60 или повеќе
E	55 или повеќе
U	Повеќе од 50 но помалку од 55
R	Повеќе од 45 но помалку од 50
O	Повеќе од 40 но помалку од 45
P	Помалку од 40

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

577.

Врз основа на членот 57 став 1 алинеја 4 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/08, 103/08 и 24/11), министерот за образование и наука, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ,
СОЗДАВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ НА НАУЧНО –
ИСТРАЖУВАЧКИТЕ КАДРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот и постапката за финансирање, создавање и усовршување на научно-истражувачките кадри.

Член 2

Барањето за доделување стипендии, односно средства за изработка на магистерски и докторски труд го поднесува студентот на магистерските, односно докторските студии (кандидатот) до Министерството за образование и наука (во натамошниот текст: Министерството).

Член 3

Стипендија за последипломските студии во земјата се доделува на кандидат кој ги исполнува следните услови:

- да има завршено академски студии од прв циклус во траење од три, односно четири години и постигнат просечен успех од најмалку 8,50;
- да е запишан на студии од втор циклус првпат во прва година, односно ја запишал втората година со освоени најмалку две третини од предвидените кредити по ЕКТС системот;
- доказ од установата дека студиската програма на која е запишан студентот е акредитирана и има решение за работа;
- на денот на конкурирањето да не е постар од 27 години за прва, односно 28 години за втора година;

- да не е во работен однос (на определено или нео-пределено работно време) за што како доказ треба да достави потврда за невработеност од Агенцијата за вработување на Република Македонија;

- да не е корисник на друга стипендија;
- да знае еден од светските јазици за што е потребно да достави сертификат и
- да знае да работи на компјутер.

Стипендија за студии на втор циклус се доделува на кандидатот за една година за студиите во траење од една година, односно две години за студиите во траење од две години.

Член 4

Стипендија за втор циклус на студии во странство се доделува на кандидат кој е запишан на првите првите сто рангирани универзитети, односно првите двеста рангирани универзитети од областа на техничките науки според последната објавена ранг-листа на глобалните универзитети од Институт за високо образование при Шангајскиот Цио Тонг универзитет, доколку кандидатот:

- има завршено академски студии од прв циклус во траење од три, односно четири години и постигнал просечен успех од најмалку 8,50;
- да е примен на студии од втор циклус првпат во прва година;
- активно знаење на јазикот на кој се изведува наставата кое кандидатот го докажува со потврда за познавање на јазикот, (TOEFL, IELTS, DELFT или нивен еквивалент за соодветното јазично подрачје), освен за кандидатите кои еден дел од своето образование го завршиле на јазикот на кој се изведува наставата; и
- да не е корисник на стипендија од друг давател.

Стипендијата од став 1 на овој член се доделува на кандидатот за една година за студиите во траење од една година, односно две години за студиите во траење од две години, односно три години за студиите во траење од три години.

На корисникот на стипендијата целосно ќе му бидат покриени трошоците за студирање (уписнина и/или месечна стипендија).

При еднаков број на бодови, предност во доделувањето на стипендиите за студии од вториот циклус во странство, ќе се даде на оние кандидати кои се определе- лиле само за стипендија за средства за уписнина.

Освен за кандидатите од став 1 на овој член, стипендија за втор циклус на студии се доделува на кандидат кој е примен на студии на подружници на странски високообразовни установи во Република Македонија, доколку ги исполнува условите од став 1 на овој член.

Освен на кандидатите од ставовите 1 и 4 на овој член, стипендија за втор циклус на студии во странство се доделува на кандидат кој е запишан на високообразовни и научни институции во област која е од посебно научно, образовно и културно значење за Република Македонија согласно годишната Програма за остварување на научно- истражувачката работа, технолошко-техничкиот развој во Република Македонија, на начин и под услови утврдени со конкурсот од член 52 став 5 од Законот за научно- истражувачката дејност.

Бројот на стипендиите од ставовите 1, 4 и 5 на овој член и нивната распределба по научни области се определува со конкурсот од член 52 став 5 од Законот за научно- истражувачката дејност.

Член 5

Стипендија за втор циклус студии во странство, се доделува на кандидат кој е запишан на оние научни дисциплини кои не се организирани на универзитетите во Република Македонија и доколку кандидатот:

- има завршено академски студии од прв циклус во траење од три, односно четири години и постигнат просечен успех од најмалку 8,50;
- да е запишан на студии од втор циклус првпат во прва година, односно ја запишал втората година со освоени најмалку две третини од предвидените кредити по ЕКТС системот;
- има доказ од установата дека студиската програма на која е запишан студентот е акредитирана и има решение за работа;
- на денот на конкурирањето да не е постар од 27 години за прва, односно 28 години за втора година;
- да не е корисник на друга стипендија;
- да знае еден од светските јазици кое кандидатот го докажува со потврда за познавање на јазикот (TOEFL, IELTS, DELFT или нивен еквивалент за соодветното јазично подрачје), освен за кандидатите кои своето претходно образование го стекнале на јазикот на кој се изведува наставата и
- да знае да работи на компјутер.

Стипендија за студии на втор циклус се доделува на кандидатот за една година за студиите во траење од една година, односно две години за студиите во траење од две години.

Член 6

Изборот на кандидатите на кои им се доделуваат средства за стипендии за студии од вториот циклус во земјата и странство се врши врз основа на постигнатиот успех од редовните студии на кандидатот.

При еднаков број на бодови, предност во доделувањето на стипендиите за студии од вториот циклус во земјата и во странство, ќе се даде на оние кандидати кои знаат повеќе светски јазици.

Одредбите од ставот 1 и 2 на овој член не се применуваат во постапката за доделување на стипендии предвидени во член 4 и член 7 став 4 од овој правилник.

Член 7

Стипендија за трет циклус студии во земјата и странство се доделува за времетраењето на студиите (најдолго за три години).

Стипендијата за втората година на студиите продолжува доколку кандидатот положил најмалку две третини од предвидените испити, односно му е прифатена докторската теза.

На корисникот на стипендијата од трет циклус во земјата и во странство му се доделува и надоместок за уписнина.

На корисникот на стипендијата целосно ќе му бидат покриени трошоците за студирање (уписнина и месечна стипендија), доколку е примен на студии од трет циклус на првите сто рангирани универзитети според последната објавена ранг-листа на глобалните универзитети од Институт за високо образование при Шангајскиот Џио Тонг универзитет.

Бројот на стипендиите од став 4 на овој член и нивната распределба по научни области се определува со конкурсот од член 52 став 5 од Законот за научно- истражувачката дејност.

Член 8

Корисникот на стипендијата на студии од втор, односно трет циклус во земјата и странство прифатен за студирање од прва година ќе ги врати средствата, доколку не ги исполни обврските за запишување на наредната година или најдоцна до пет години не магистрира, односно не докторира, сметано од денот на склучувањето на договорот.

Член 9

Барањата за доделување стипендии ги разгледува комисија формирана од министерот за образование и наука (во натамошниот текст: министерот).

Комисијата од став 1 на овој член врши проверка дали кандидатите ги исполнуваат условите од конкурсот и составува предлог листа која ја доставува до министерот.

Член 10

Барањата за доделување на стипендии од член 4 и член 7 став 4 ги разгледува комисија формирана од страна на министерот во состав: два члена од Министерството, два члена од високообразовните установи со најмало звање доцент и еден член од деловната заедница.

Комисијата од став 1 на овој член врши проверка дали кандидатите ги исполнуваат условите од конкурсот и составува предлог листа која ја доставува до министерот.

Член 11

Корисникот стипендијата ја користи врз основа на склучен договор со кој се уредуваат меѓусебните права и обврски помеѓу давателот и корисникот на стипендијата.

Корисникот на стипендијата од член 4 и член 7 став 4 од овој правилник кон договорот приложува меница во форма на нотарски акт како средство за обезбедување на поврат на средствата.

Член 12

Доколку корисникот на стипендијата за студии од трет циклус во земјата и странство во текот на стипендирањето се вработи на определено или на неопределено работно време, стипендијата и уписнината се прекинуваат.

Член 13

Продолжување на периодот за доделување на стипендии за студентите од членовите 3, 4, 5 и 7 од овој правилник настапува поради користење на породилно боледување, здравствени причини и слични случаи утврдени со закон, за времетраењето на спреченоста.

Член 14

Средства за изработка на магистерски и докторски трудови се доделуваат еднократно на кандидатите во ист износ за сите корисници.

Член 15

За користење на средствата од член 14 од овој правилник кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

- магистерскиот, односно докторскиот труд да му е прифатен за изработка од Наставно-научниот, односно Научниот совет на установата каде што е пријавен, за што се доставува одлука од установата;
- на денот на поднесување на барањето кандидатот да не е постар од 30 години за изготвување на магистерскиот, односно 38 години за докторскиот труд;
- на денот на поднесување на барањето да не е одбранет магистерскиот, односно докторскиот труд и
- да има завршено академски студии од прв, односно втор циклус и постигнат просечен успех од најмалку 8,50.

Предност при изборот на кандидатите на кои се доделуваат средства за изработка на магистерски и докторски трудови се врши врз основа на повисок постигнат успех од студиите од вториот, односно третиот циклус, како и

Предност при доделувањето имаат и кандидатите кои знаат повеќе странски јазици.

Средствата од став 1 на овој член кандидатот ги бара најдоцна до денот на одбраната на магистерскиот, односно докторскиот труд.

Лице кое било корисник на стипендија за наведени средства не може повторно да бара стипендија за истата намена.

Член 16

Барањата за доделување на средства за изработка на магистерски и докторски труд ги разгледува комисија формирана од министерот.

Комисијата од став 1 на овој член врши проверка дали кандидатите ги исполнуваат условите и составува предлог листа која ја доставува до министерот.

Член 17

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот и постапката за финансирање, создавање и усовршување на научно-истражувачките кадри („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/09, 28/10, 137/10 и 166/11).

Член 18

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-660/2
31 јануари 2012 година
Скопје

Министер,
м-р **Панче Кралев**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

578.

Врз основа на член 12 став (3) од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ број 115/10 и 158/11), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ПРОЦЕНУВАЧ НА ВРЕДНОСТА НА ДОБРАТА И ВЛИЈАНИЈАТА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

1. Со оваа програма, се пропишуваат темите за кои се полага стручен испит за проценувач за процена на вредноста на доброта и влијанијата врз животната средина.

2. Програмата за полагање стручен испит за проценувач за процена на вредноста на доброта и влијанијата врз животната средина се состои од:

I. Основни поими и тоа:

- Медиумите на животната средина (вода, воздух и почва) и

- Областите на животната средина (природа, отпад, бучава и сите други елементи кои претставуваат неделава целина од животната средина).

II. Одговорност за штета предизвикана врз животната средина и тоа:

- одговорност за еколошка штета;

- трошоци за преземање на превентивни мерки и мерки за ремедијација и

- реституција на еколошка штета.

III. Вредности на животната средина и тоа:

1. Употребни користени вредности и тоа:

- директно употребни користени вредности;

- индиректно употребни користени вредности и

- изборни употребни користени вредности.

2. Неупотребни односно директно некористени вредности кои пасивно се употребени вредности и тоа:

- идна вредност (за наследството) и

- егзистенцијална вредност.

IV. Методи на процена на вредноста на доброта и влијанијата врз животната средина и тоа:

1. Методи за вреднување засновани на пазарните цени:

- Методот на превентивни трошоци;

- Методот на дефанзивни трошоци и

- Методот на трошоци за замена, дислокација и поправка.

2. Методи за вреднување засновани на производствената функција:

- Метод на ефекти врз производството;

- Метод на човечки капитал и

- Метод на опортунитетни трошоци.

3. Методи за вреднување засновани на откриените преференции на индивидуите:

- Методот на претпоставено (условено) вреднување;

- Методот на патни трошоци и

- Методот на хедонистичко вреднување и

V. Извештај за процена.

3. Литературата за подготовка за полагање на стручен испит за проценувач за процена на доброта и влијанијата врз животната средина е дадена во Прилог кој е составен дел на оваа програма.

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-325/3
1 февруари 2012 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.

Прилог

ЛИТЕРАТУРА И МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИСПИТОТ

1. Закон за процена и подзаконски акти донесени врз основа на законот;
2. Закон за животната средина и подзаконски акти донесени врз основа на законот;
3. Закон за управување со отпадот и подзаконски акти донесени врз основа на законот;
4. Закон за заштита на природата и подзаконски акти донесени врз основа на законот;
5. Закон за квалитет на амбиентниот воздух и подзаконски акти донесени врз основа на законот;
6. Закон за управување со пакување и отпад од пакување и подзаконски акти донесени врз основа на законот;
7. Закон за управување со батерии и акумулатори и отпад од батерии и акумулатори и подзаконски акти донесени врз основа на законот;
8. Закон за заштита од бучава во животната средина и подзаконски акти донесени врз основа на законот;
9. Закон за генетски модифицирани организми и подзаконски акти донесени врз основа на законот;
10. Закон за водите и подзаконски акти донесени врз основа на законот;
11. Закон за хемикалии и подзаконски акти донесени врз основа на законот;
12. Финансиски менаџмент, Сашо Арсов, Економски факултет Скопје, 2007;
13. Economic Valuation of the Environment: Methods and Case Studies, Guy GARROD, Kenneth G. WILLIS, Edward Elgar, 2000 (Економска вреднување на животната средина: Методи и студии на случај, Guy GARROD, Kenneth G. WILLIS, Edward Elgar, 2000);
14. Valuation and the Environment: Theory, Method, and Practice (Advances in Ecological Economics), Martin O'CONNOR, Clive L. SPASH, Edward Elgar, 1999 (Вреднување и животната средина: Теорија, методи и практики (Предности на економијата во животната средина), Martin O'CONNOR, Clive L. SPASH, Edward Elgar, 1999) и
15. The International Handbook on Non-market Environmental Valuation, Jeff BENNETT, Edward Elgar, 2011 (Меѓународен прирачник за не пазарно вреднување на животната средина, Jeff BENNETT, Edward Elgar, 2011).

Кандидатот е должен да ги следи сите измени и дополнувања на горенаведените прописи.

8. „Дигитален катастарски план со векторски формат на записи“ е векторска конструкција на елементарни геометриски форми и нивна заедна поврзаност добиена по пат на векторизација.

9. „Векторизација“ е постапка во која преку користење на софтверски апликации се одредуваат векторите на деталните точки и се изготвуваат дигитални катастарски планови со векторски формат на записи.

10. „Методологија за одржување на аналогни катастарски планови“ е дефиниран сет на пристапи и ресурси за вршење промени на катастарскиот план.

11. „Дигитален формат на записи“ е уреден сет на единични форми и правила за запишување на дигитален документ.

12. „Скениран документ“ е растерска слика оформена преку матрица од правилни геометриски елементи, односно пиксели.

13. „Пиксел“ е најмал дискретен елемент на дигиталната слика, односно елементарна форма со која се дефинира резолуцијата и претставува носечки елемент на карактеристиките на дигиталниот документ.

14. „Резолуција на скенирање“ е најмала вредност на пикселот со која се конструира геометриска форма на дигитален катастарски план со растерски формат на записи и се изразува со број на точки на 2,54см.

15. „Методологија за одржување“ на дигитален катастарски план е збир на постапки со кои се одржува содржината на дигиталниот катастарски план со векторски формат на записи.

16. „Просторен податок“ се координати на детални точки што ја дефинираат недвижноста, во рамките на единствениот државен референтен систем.

17. „Описен податок“ е податок со кој се врши опишување на својствата и карактеристиките на недвижностите (фактичко користење на земјиштето, класа, викано место, број на зграда или посебен дел од зграда, влез, кат, површина и друго), на правата на недвижностите и на носителите на правата на недвижностите кои се запишуваат во форма на број или текстуален запис.

18. „Катастарска парцела“ е основна катастарска единица која е дел од земјиштето дефинирано со граници што се наоѓа во една катастарска општина и му припаѓа на определен носител на право на сопственост.

19. „Државен референтен систем“ е координатен систем кој го сочинуваат збир на нумерички константи кои се неопходни за да се дефинира положбата и другите својства на геодетските точки и објекти на територијата на Република Македонија.

20. „Геореференцирање“ е методологија за позиционирање на дигитален документ/слика во дигитален план, во рамките на референтните компоненти на аналогниот катастарски план.

21. „Метаподаток“ (Metadata) е податок за податокот кој се однесува на типот, квалитетот, методологијата на изработка, алгоритмот и статусот на примената на податокот, со цел негово пронаоѓање и користење низ глобалната електронска мрежа.

22. „Квалитет на податок“ е детерминирана категорија опишана преку точноста, прецизноста, веродостојноста и потполноста.

23. „Дигитален топографски клуч“ е збир на симболи и правила за нивно прикажување на дигиталниот катастарски план.

24. „Архивски оригинал“ е оригинал од катастарскиот план со состојба на податоците по завршеното систематско запишување на правата на недвижностите.

25. „Работен оригинал“ е верна копија на архивскиот оригинал на катастарскиот план добиена по пат на репродукција, на која се нанесуваат сите промени настанати во одржување на катастарот на недвижности.

26. „Геодетски план“ е евиденција на просторните податоци во форма на графички приказ на хоризонталната и вертикалната претстава на теренот во државна проекција.

27. „Изохипса“ е линија која поврзува точки со иста надморска височина.

28. „Еквидистанција“ е висинското растојание помеѓу две соседни изохипси.

29. „Кота“ е точка на геодетскиот план со точно одредена и испишана апсолутна надморска височина.

30. „Дигитален модел на висини“ е систем од висини во форма на правилно распоредени точки, односно во форма на правоаголен растер кој ја покрива површината на теренот.

31. „Дигитален модел на терен“ е систем од висински точки каде што покрај податоците од дигиталниот модел на висини се содржани и податоците за структурните линии и карактеристичните точки на теренот.

Поделба на плановите

Член 3

Според содржината и начинот на прикажување на просторните податоци, плановите се делат на:

- катастарски планови каде податоците се прикажани во рамнина (дводимензионални);
- геодетски планови каде податоците се прикажани во простор (тридимензионални).

II. РЕФЕРЕНТНИ КОМПОНЕНТИ НА КАТАСТАРСКИТЕ ПЛАНОВИ

Референтни компоненти на катастарскиот план и параметри на државната проекција

Член 4

- (1) Референтни компоненти на катастарскиот план се:
 - државна проекција;
 - размер;
 - номенклатура;
 - точност.
- (2) Параметрите на државната проекција од став (1) аLINEEJA 1 на овој член се:
 - референтен систем: државен координатен систем
 - референтен елипсоид: Bessel 1841;
 - голема полуоска (a): 6377397.155 м;
 - сплоснатост (1/f): 299.1528128156;
 - картографска проекција: Gauss Krüger;
 - зона на пресликување: 7;
 - почетен меридијан: Гринич;
 - средишен меридијан: 21° 00' 00" ;
 - почетен напоредник: Екватор;
 - линеарна деформација долж средишниот меридијан: 0.999;
 - вредност на Y долж средишниот меридијан: 500 000 м;
 - вредност на X долж почетниот напоредник: 0 м;
 - единечна мерка: метар;
 - хоризонтален датум: Hermans Kögell;
 - вертикален датум: средно морско ниво, мареограф во Трст.
- (3) Со размерот од став (1) аLINEEJA 2 на овој член се обезбедуваат релативните односи на недвижностите претставени на целиот катастарски план.

(4) Номенклатура на катастарски план од став (1) алинеја 3 на овој член е единствен матичен број во рамките на државниот координатен систем условен од размерот во кој се изработува катастарскиот план.

(5) Точност од став (1) алинеја 4 на овој член е моќ за единечниот податок од планот.

Еднозначност на референтни компоненти

Член 5

(1) Референтните компоненти се еднозначно дефинирани и одржувани на целиот опфат на планот со што се обезбедува компатибилност, единственост и повторливост во изработката и одржувањето на катастарските планови.

(2) Референтните компоненти од став (1) не се условени од категоризацијата на катастарскиот план.

Заземање на референтните компоненти

Член 6

Референтните компоненти кај аналогните катастарски планови (во понатамошниот текст: АКП) се заземаат преку координатната мрежа и нејзиниот координатен почеток.

Заземање на референтните компоненти кај дигиталните катастарски планови

Член 7

(1) Заземањето на референтните компоненти кај дигиталните катастарски планови (во понатамошниот текст: ДКП) во растерски и векторски формат е поддржано со посебен интерактивен модул, како дел од софтверската платформа за администрирање со ДКП.

(2) Модулот од став (1) на овој член, во целост ја оспособува параметарската внатрешност за референтните компоненти и можноста за конверзија кон сетот на публикувани и стандардизирани референтни компоненти.

Интеграција на ДКП со растерски и векторски формат на записи

Член 8

Во процесирањето, интеграцијата на ДКП во растерски и векторски формат на записи се обезбедува хиерархиски по принципот на повикување и транспарентно преклопување.

III. ВИДОВИ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

Поделба на катастарските планови

Член 9

(1) Според носечките медиуми и организацијата на податоците, катастарските планови се класифицираат како аналогни и дигитални.

(2) Според формата на записот, дигиталните катастарски планови од став (1) на овој член се класифицираат како растерски и векторски.

Основни елементи на катастарските планови

Член 10

Основните елементи на катастарските планови преку кои се дефинираат недвижностите се:

- точка;
- линија;

- површина/фигура;
- симбол;
- текст.

Дефинирање на недвижноста на катастарскиот план

Член 11

Недвижноста како основна просторна единица на катастарскиот план се дефинира преку следните компоненти:

- просторна, која е изразена преку геометрија и топологија;
- описна/атрибутна, која е условена од категоризацијата;
- точност (моќ на единичен податок);
- временски детерминиран податок.

III.1. Аналогни катастарски планови

Подрачје и размер

Член 12

(1) АКП се изготвуваат за подрачје на една катастарска општина.

(2) Во случај кога делови од катастарската општина се организирани во различни размери, за секој размер се изготвуваат посебни катастарски планови.

Архивски и работни оригинали на АКП

Член 13

(1) Архивските оригинали на АКП ги содржат податоците за недвижностите по извршениот премер и промените настанати при систематското запишување на правата на недвижностите.

(2) Работните оригинали на АКП се репродукција на архивските оригинали, на кои се нанесуваат промените настанати при одржувањето на катастарот на недвижностите.

Содржина на АКП

Член 14

АКП содржат податоци за:

- номенклатура и други метаподатоци;
- граница на катастарска општина;
- геодетска основа;
- катастарска парцела;
- згради;
- текстуален запис;
- симболи.

Прибирање на податоците за АКП

Член 15

Просторните и описните податоци за недвижности кои се содржани на АКП се прибираат на начин пропишан со Правилникот за премер и обработка на податоците од премерот.

Методологија на изработка и одржување на АКП

Член 16

Методологијата на изработка и одржување на АКП е прикажана во следната табела:

	АКП - изработка	АКП - одржување
Методологија за прибирање податоци	Ортогонална Поларна Аерофотограметрија	- Поларна, GNSS -
Методологија за картирање	Ортогонален координатограф Поларен координатограф Стереореституција	Со поларен координатограф и мануално исцртување
Размер	1:500 1:1000 1:2500 1:5000	1:500 1:1000 1:2500 1:5000
Носечки медиум	Астролон Хамер	Астролон Хамер
Димензии (мм)	АКП500 750 x 500 АКП500 900 x 600 АКП1000 750 x 500 АКП1000 900 x 600 АКП2500 900 x 600 АКП5000 450 x 600	АКП500 750 x 500 АКП500 900 x 600 АКП1000 750 x 500 АКП1000 900 x 600 АКП2500 900 x 600 АКП5000 450 x 600

Точност на содржината на АКП

Член 17

(1) Со примената на класичните и современите геодетски методологии на прибирање податоци се обезбедува целосност и конструктивна сигурност на недвижностите, со положбена точност на содржината која е условена од размерот во кој се изработува АКП.

(2) Изборот на методологијата за картирање на промените треба да биде во согласност со положбената точност на содржината организирана на АКП.

(3) Положбената точност на податоците за деталните точки од катастарските планови не треба да го надмине дозволеното отстапување од 0.20 мм * Рк, каде Рк е именител на размерот на АКП.

Начин на вршење промени во содржината на АКП во одржување на катастарот на недвижности

Член 18

(1) Промените на содржината на АКП во одржување на катастарот на недвижностите се вршат согласно со применетата методологија за прибирање податоци и картирање со примена на координатограф.

(2) Промените од став (1) на овој член се вршат по пријава на странка или по службена должност.

Промени на АКП

Член 19

На АКП со црвена боја се вршат промени на:

- просторните податоци за катастарските парцели, зградите и другите објекти;
- описните податоци за катастарските парцели, зградите и другите објекти;
- симболите од топографскиот клуч.

Точност на промените на АКП

Член 20

Промените на податоците од член 19 алинеја 1 на овој правилник се вршат со точност пропишана во член 17 став (3) на овој правилник.

Издавање податоци од АКП

Член 21

Издавањето податоци од АКП се врши на начин пропишан со Правилникот за начинот на користење, дистрибуција, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од геодетско-катастарскиот информациски систем (во понатамошниот текст: ГКИС) и за начинот на издавање податоци од катастарот на недвижностите.

III.2. Дигитални катастарски планови

Форма на ДКП

Член 22

(1) Дигиталните катастарски планови можат да се изработуваат како дигитален катастарски план во растерска форма (во понатамошен текст ДКПР) и дигитален катастарски план во векторска форма (во понатамошен текст ДКПВ).

(2) За катастарските планови од став (1) на овој член се изработуваат и метаподатоци во XML формат, при што номенклатурата на планот може да се земе како име на датотеката.

III.2.1. ДКП во растерска форма-ДКПР

Скенирање и геореференцирање на АКП

Член 23

Со постапка на скенирање и геореференцирање на АКП се добива ДКПР.

Формат на запис на ДКПР**Член 24**

(1) Основната единица на ДКПР е пикселот преку чија големина и позиција се контролира и се пренесува точноста на елементарните геометриски форми на планот во целина.

(2) Стандарден растерски формат на запис на ДКПР е датотека со СІТ формат со недеградирачка растерска компресија.

(3) По исклучок од став (2) на овој член, ДКПР можат да бидат и во датотеки со HMR, TIFF-TFW, JPG-JGW формати.

Пресликување на АКП во ДКПР**Член 25**

Содржината на ДКПР, пренесена преку пикселите како нивна конструктивна целина, претставува 1:1 пресликување на содржината од АКП.

Референтни компоненти на ДКПР**Член 26**

Референтните компоненти од член 4 на овој правилник на ДКПР се реализираат во процесот на геореференцирање.

Скенирање на АКП**Член 27**

(1) Скенирањето на АКП се врши со скенери А0 формат, чија резолуција на скенирање е во опсег од 25 до 800 dpi и повеќе.

(2) Скенерите од став (1) на овој член можат да бидат рамни или ротациони и треба да имаат сертификат со податоци од извршеното калибрирање, односно атестирање.

(3) Форматот на записот на скенираниот АКП го одредува Агенцијата за катастар на недвижности (во понатамошниот текст: АКН), во согласност со член 24 на овој правилник.

(4) За извршеното скенирање на катастарските планови се води евиденција во која се содржани податоци за: катастарска општина, номенклатура на планот, размер, година на снимање, датум на скенирање и име на лицето кое го извршило скенирањето.

Резолуција на скенирање на АКП**Член 28**

Резолуцијата на скенирање на АКП изнесува 400 dpi или повеќе.

Геореференцирање на скенирани АКП**Член 29**

(1) Геореференцирањето на скенирани АКП од сликовниот во теоретскиот модел на АКП се врши со точките од дециметарската мрежа на АКП.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, во постапката на геореференцирање, во трансформацијата можат да се вклучат и точки со познати теоретски координати.

Алгоритам за геореференцирање на АКП**Член 30**

(1) Геореференцирањето на АКП се врши врз основа на параметри кои се одредуваат алгоритамски, со промена на афина и/или хелмертова трансформација, а врз основа на сликовните и теоретските координати на точките од член 29 на овој правилник.

(2) Во почетната фаза од геореференцирањето, распоредот и бројот на точките треба да биде идентичен со точките на дециметарската мрежа на АКП.

(3) Постапката на геореференцирањето е итеративна и се врши сè додека секоја од точките, врз основа на кои се врши геореференцирањето, поединечно не отстапува повеќе од 0.20 мм * Рк, каде што Рк е именител на размерот на катастарскиот план.

(4) Во постапката од став (3) на овој член, за точки за кои е утврдено отстапување поголемо од отстапувањето од став (3) на овој член, повторно се отчитуваат координати и се врши геореференцирање. Доколку и по повторената постапка, отстапувањата на точките се поголеми од утврденото отстапување, тие се отстрануваат од процесот на геореференцирање.

Средна квадратна грешка на геореференцирање**Член 31**

Средната квадратна грешка на геореференцирање по отстранувањето на грубите грешки и отстранувањето на систематските грешки на ДКПР, треба да биде помала од 0.20 мм * Рк, каде што Рк е именител на размерот на катастарскиот план.

Регистар на геореференцирани ДКПР**Член 32**

(1) За извршеното геореференцирање се води регистар на геореференцирани ДКПР, во кој се содржани податоци за: реден број, номенклатура на АКП, катастарска општина, размер, година на снимање, датум на скенирање и геореференцирање, име на геодетското стручно лице кое го извршило геореференцирањето и забелешка (резолуција на скенирање).

(2) Формата и содржината на регистарот од став (1) на овој член се дадени во прилог број 1 кој е составен дел на овој правилник.

(3) За секој геореференциран ДКПР автоматски се генерираат и податоци за применет алгоритам за геореференцирање, референтна датотека со коефициенти на избраната трансформација, средна квадратна вредност, теоретски координати на точките, отчитани сликовни координати на точките и поединечни поправки за секоја точка.

Датотеки за чување на ДКПР**Член 33**

(1) Податоците од скенирањето на катастарскиот план се чуваат во датотека чиј формат на запис е во согласност со член 24, ставови (2) и (3) од овој правилник.

(2) Името на датотеката од став (1) на овој член е идентично со номенклатурата на катастарскиот план.

(3) Датотеката од став (1) на овој член се чува во АКН, а копија од датотеката се доставува до организационските единици на АКН за одржување на катастарот на недвижности.

Промена на содржината на ДКПР**Член 34**

(1) Промена на содржината на ДКПР се врши векторски, додека промена на формата и записите во кои е формиран ДКПР не се врши.

(2) Заради следење на промените на ДКПР, за секоја промена се формира датум на нанесување на промената, кој е дел од структурата на метаподатоците.

Промена на геометрија**Член 35**

Секоја промена на геометриската форма треба да биде во рамките на дозволеното отстапување од член 17 на овој правилник.

III.2.2. Изработка на дигитални катастарски планови во векторска форма**Начин на изработка на ДКПВ****Член 36**

(1) ДКПВ можат да се изработуваат на посреден и непосреден начин.

(2) Посредниот начин на изработка на ДКПВ е по пат на векторизација на ДКПР.

(3) Непосредниот начин на изработка на ДКПВ е по пат на стереореституција во векторска форма, односно по пат на теренски мерења.

(4) Во рамките на катастарската општина се изработува еден ДКПВ во векторски формат. Кога ДКПВ е составен од делови на катастарската општина изготвени во различни размери, тогаш нивните граници се идентични.

Хардверска и софтверска платформа при изработка на ДКПВ

Член 37

(1) Формирањето на векторски податоци за недвижностите е поддржано со софтверски и хардверски платформи и модули.

(2) Софтверските платформи го поддржуваат алгоритамски и процесно картирањето, векторизацијата, обликувањето и организацијата на геометриските и атрибутните податоци за недвижностите.

(3) Видот на софтверската платформа, обликот и организацијата на податоците ги определува АКН.

Содржина и организација на податоците од ДКПВ

Член 38

(1) ДКПВ е организиран и обликуван на начин со кој еднозначно се дефинирани просторните и описните податоци за недвижностите и симболите од топографскиот клуч.

(2) Податоците од став (1) на овој член на ДКПВ се организирани по слоеви кои имаат свој број и содржина, и тоа:

Број на слој	Содржина	Боја	Дебелина	Тип
1-9	Слоевы кои се користат во одржување			
10	Рамка и опис на катастарски планови	црвена	0	линии
11	Граници на катастарски парцели-граница на сопственост	зелена	0	линии
12	Граници на згради, посебни делови од згради	бела	0	линии
13	Државна граница Граница на катастарска општина Граница на викани места	зелена	0	линии
		тиркизна	0	линии
		бела	0	линии
14	Обележување на катастарска парцела-заеднички објект	сепија	0	текст
15	Индикациски броеви	бела	0	текст
16	Култура на земјиште	автоматски		КУ
17	Намена на зграда	автоматски		КУ
18	Катастарска класа	бела	0	текст
19	Број на катастарска парцела	бела	0	текст
20	Број на зграда во рамки на парцела	бела	0	текст
21	Геодетски точки	автоматски		ГТ
22	Електроенергетска мрежа	автоматски		ЕМ
23	Индустрија и стопанство	автоматски		ИС
24	Канализациска мрежа	автоматски		КМ
25	Водоводна мрежа	автоматски		ВМ
26	Води и градби на вода	автоматски		ВГ
27	Телекомуникациска мрежа	автоматски		ТК
28	Топловодна мрежа	автоматски		ТМ
29	Патен сообраќај	автоматски		ПС
30	Железнички сообраќај	автоматски		ЗС
31	Воздушен сообраќај	автоматски		ВС
32	Речен и езерски сообраќај	автоматски		РС
33	Културно-историски и верски споменици	автоматски		КИ
34	Нафтоводна мрежа	автоматски		НМ

35	Гасоводна мрежа	автоматски	ГМ
36	Експропријација	автоматски	ЕК
37	Дренажна мрежа	автоматски	ДМ
38	Штрафури на згради	автоматски	КУ
39	Огради	автоматски	ОГ
40	Изохипси	сепија 0, 3	линии
41	Висински точки	сепија 0	текст
42	Релјеф	автоматски	РЕ
43	Соло линии-линии кои не се земаат предвид при пресметувањето на површините на катастарските парцели	сепија сина бела	0 линии
44	Останати текстови	сина бела	0 текст
45	Останати знаци	автоматски	ДЗ
50	Имиња на викани места	бела	0 текст
55	Граници и броеви на фотоскици	црвена	0 линии текст

(3) Податоците од став (2) на овој член се структурирани на начин кој овозможува целосно и непречено пренесување на ДКПВ во електронскиот ГКИС.

(4) Податоците се организирани според принципите на релативна база на податоци со целосна контрола на записот, заштитата, пристапот и дистрибуцијата на податоците и информациите.

(5) Недвижностите кои се содржани на ДКПВ имаат единствен идентификатор во рамките на ГКИС.

Формат на ДКПВ

Член 39

(1) Основни единици за организација и администрирање со содржината на ДКПВ се основните геометрички форми (точка, линија и полигон), како и описните податоци за недвижностите.

(2) Основните геометрички форми можат да се организират како геометрички фигури по САД принципи и/или во база на податоци со алгоритамски изградени тополошки структури.

(3) Базата од став (2) на овој член ги поддржува организацијата и администрирањето на сите форми од став (1) на овој член.

(4) Векторскиот формат во кој се организирани податоците за запишување на содржината во базата од став (2) на овој член е SHP формат, а за организацијата на геометричките фигури по САД принципи е DGN или DXF формат.

Датотеки за чување на ДКПВ

Член 40

(1) Податоците од ДКПВ се чуваат во датотека, во формат на запис кој е определен од АКН.

(2) Името на датотеката од став (1) на овој член е идентично со името на катастарската општина и со размерот во кој се изработува ДКПВ.

III.2.2.1. Посреден начин на изработка на ДКПВ

Векторизација на податоци

Член 41

(1) Векторизацијата на ДКПВ се врши со примена на апликативни софтвери по извршеното геореференцирање, при што се задржуваат содржината, обликот, димензиите, последователноста и релативноста на податоците од АКП и на посреден начин се овозможува изработка на ДКПВ.

(2) ДКПВ на посреден начин се добива со векторизација на содржината на секој ДКПВ, во рамките на еден размер и една катастарска општина.

(3) Податоците од извршената векторизација од став (1) на овој член се групираат во една датотека со екстензија dgn, која се именува според името на катастарската општина и според размерот во кој се изработени катастарските планови.

(4) Границите на ДКПВ во една катастарска општина во поситниот размер се преземаат од покрупниот размер, со што се овозможува добивање на идентични граници/точки за различните размери во рамките на катастарската општина.

(5) Границите на ДКПВ за една катастарска општина се преземаат од соседната веќе дигитализирана катастарска општина, со што се овозможува добивање на идентични граници/точки за катастарските општини.

Предмет на векторизација

Член 42

(1) Предмет на векторизација е содржината на ДКПВ, и тоа границите на катастарската парцела, бројот на катастарската парцела, катастарската култура, основата на зградите, намената и бројот на зградите, кукниот број, текстуалните записи и топографските знаци.

(2) Векторизираниот ДКПВ се дополнува со број на имотен лист и број на катастарска класа кои се црпат од атрибутната база на податоци.

Основи за векторизација на ДКПР**Член 43**

(1) Основа за векторизација се архивските оригинали на ДКПР.

(2) Векторизираниите архивски оригинали на ДКПР се надополнуваат со податоци од работните оригинали на ДКПР, службената архива, а во случаите кога недостасуваат податоци од работните оригинали на катастарските планови, се вршат теренски мерења.

III.2.2.2. Непосреден начин на изработка на ДКПВ**Член 44**

(1) ДКПВ на непосреден начин се добива со картирање на податоците кои се димензионирани преку теренски геодетски методологии за прибирање геометрички дефинирани податоци со структура, директно картирани на ДКПВ или по пат на прибирање на векторски податоци за недвижностите од фотограметриските материјали.

(2) Секој од основните елементи од член 10 на овој правилник, кои се однесуваат на податоците од став (1) од овој член треба да бидат прибрани на начин пропишан со Правилникот за премер и обработка на податоците од премерот.

(3) Димензиите на основните елементи од став (2) на овој член се прикажуваат во рамките на референтните компоненти на ДКПВ.

III.2.3. Нумерирање на катастарските парцели и испишување на броевите и симболите**Нумерирање на катастарските парцели****Член 45**

(1) Секоја катастарска парцела се нумерира со единствен број во рамките на една катастарска општина, почнувајќи од реден број 1.

(2) Заедничките објекти (реки, патишта, пруги и слично), кои во исто време се и граници на катастарските општини се нумерираат посебно во рамките на секоја катастарска општина, по претходно извршена делба на парцелата помеѓу двете катастарски општини.

(3) Доколку ДКПВ за една катастарска општина се изготвува во повеќе размери, нумерирањето на катастарските парцели се врши на начин што најнапред се нумерираат парцелите на ДКПВ во поситниот размер, а потоа редоследно се нумерираат и катастарските парцели на ДКПВ кој е изготвен во покрупен размер.

(4) Нумерирањето на катастарските парцели при одржување на ДКПВ се врши на начин што при делба на парцелата, бројот на парцелата се зема за основен, а за подброј се земаат редните броеви од 1 до N.

(5) Бројот на катастарската парцела од ставовите (1) и (4) на овој член е составен дел на единствениот идентификатор во рамките на ГКИС.

Испишување на броевите и симболите на катастарските парцели на ДКПВ**Член 46**

(1) Бројот на катастарската парцела на ДКПВ се испишува приближно во средината на парцелата, согласно со правилата кои се дефинирани во дигиталниот топографски клуч.

(2) Непосредно до бројот на катастарската парцела, на ДКПВ се внесува топографски знак за начинот на користење на земјиштето и се испишува катастарската класа на земјиштето, во согласност со дигиталниот топографски клуч.

(3) Податоците од ставовите (1) и (2) на овој член се внесуваат во датотеката на ДКПВ, во согласност со член 38 став (2) на овој правилник.

(4) Катастарските парцели кои имаат мала површина, на која не е можно да се прикажат топографските симболи, броеви и букви во согласност со дигиталниот топографски клуч, се прикажуваат во намалена димензија.

(5) Формата и содржината на дигиталниот топографски клуч се дадени во прилог број 2, кој е составен дел на овој правилник.

Нумерирање и испишување на броеви и симболи на згради**Член 47**

(1) Нумерирањето на зградите кои се наоѓаат во рамките на катастарската парцела се врши на следниот начин:

- почнувајќи од број 1 па редоследно се нумерираат зградите за живеење, а потоа се нумерираат другите помошни згради (летна кујна, шупа, гаража, плевна и други);

- за згради во кои се вршат стопански дејности, најпрвин се нумерираат административните згради, а потоа зградите во кои се врши производство, магацини, силоси, хангари, гаражи и друго.

(2) Бројот на зградата од став (1) на овој член се испишува на катастарскиот план внатре во делот од зградата, согласно со член 38 став (2) на овој правилник, а покрај него се испишува и кукниот број. За намената на зградата се става соодветен симбол од топографскиот клуч.

(3) Бројот на зградата од став (1) на овој член е составен дел на единствениот идентификатор во рамките на ГКИС.

III.2.4. Контрола на квалитет**Предмет на контрола на квалитетот****Член 48**

Со контролата на квалитетот се контролираат ДКПР и ДКПВ.

Контрола на квалитетот на ДКПР**Член 49**

При контролата на квалитетот на ДКПР се контролира:

- местоположбата на ДКПР по теоретските координати;
- видливоста на растерот;
- координатната мрежа (дециметарски крстови);
- точноста на извршеното геореференцирање.

Контрола на квалитетот на ДКПВ**Член 50**

(1) При контролата на квалитетот на ДКПВ се контролира векторизирањето на архивските оригинали.

(2) Со контролата на векторизирањето на архивските оригинали се утврдува дали исцртаната дигитална содржина одговара на содржината на аналогниот архивски оригинал на катастарскиот план, на начин со кој се контролираат геометриските форми, тематската содржина на катастарскиот план и тополошката конзистентност на податоците на катастарскиот план.

Контрола на геометриските форми на ДКПВ**Член 51**

(1) Со контролата на геометриските форми на ДКПВ се утврдува и се верифицира позицијата на геометриските форми на недвижностите, и тоа:

- испуштени вертекс на граничните линии на недвижноста;
- дислокација на нод;
- дислокација на вертекс;
- дислоцирана недвижност.

(2) Контролата од став (1) на овој член се врши со визуелно споредување на геометриските форми за идентичните недвижности.

(3) Испуштените нодови и вертекс се надополнуваат со нови кои мораат да припаднат на соодветната страна од геометриската форма.

(4) Корекцијата на дислоцираните нодови и вертекси се врши со поентирање на дислокациите и соодветните локации од изворот за векторизација.

(5) Утврдената дислокација на недвижноста се коригира со повторна векторизација или со транслација на веќе векторизираната, сè до нејзиното целосно поклопување со соодветната недвижност од изворот за векторизација.

Контрола на тематската содржина на ДКПВ

Член 52

(1) Предмет на контрола на тематската содржина на ДКПВ се описните податоци за недвижностите и тоа: број на парцела и зграда, име на улица, викано место, куќен број на зграда, тематски нивоа претставени на изворот за векторизација и топографски знаци.

(2) Со контролата од став (1) на овој член се утврдува и се верифицира состојбата на тематската содржина и соодветната припадност, согласно со член 38 став (2) на овој правилник.

(3) Контролата се врши врз основа на визуелно споредување на тематската содржина од изворот за векторизација, со регистрираната тематска содржина во структурата на податоците на ДКПВ.

(4) Утврдените разлики при контролата од став (3) на овој член се коригираат со додавање на нови текстуални содржини и/или со исправка на постојната содржина.

Контрола на тополошка конзистентност на ДКПВ

Член 53

(1) Со контрола на тополошката конзистентност на ДКПВ се обезбедува надворешна и внатрешна стабилност, континуитет и надоврзаност на геометриските форми.

(2) Со цел да се обезбеди тополошката конзистентност од став (1) од овој член се утврдуваат и се отстрануваат недостатоците на ДКПВ, и тоа:

1) Од аспект на точка:

- појава на повеќе координати и/или една локација за една иста точка - нод (точка која треба да биде дефинирана како една, но е дефинирана со повеќе).

2) Од аспект на линија:

- дупли линии;
- лошо креирани пресеци;
- вишок на линии со многу мала должина;
- неспоени линии;
- линии кои продолжуваат надвор од пресекот.

3) Од аспект на полигон:

- пукнатина и преклопување на полигонот помеѓу два сегменти и/или отвореност на полигон;
- мултиполигони на полигон во повеќе референтни точки.

Записник од извршена контрола на ДКПВ

Член 55

(1) По извршената контрола од членовите 50, 51, 52 и 53 на овој правилник се составува записник.

(2) Во записникот од став (1) на овој член се внесуваат податоци за:

- ДКПВ кој е предмет на контрола;
- белешки од контролата;
- лице кое ја вршело контролата;
- дејствија кои биле преземени при контролата.

Споредување на описните податоци од ДКПВ со податоците од електронската база на податоци

Член 56

(1) Податоците од ДКПВ со софтверска платформа се споредуваат со описните податоци за недвижностите од електронската база на податоци.

(2) Од извршеното споредување од став (1) на овој член се генерира извештај за извршеното споредување.

(3) Формата и содржината на извештајот од став (2) на овој член се дадени во прилог број 3 кој е составен дел на овој правилник.

Надopolнување на ДКПВ

Член 57

Согласно со извештајот од член 56 став (2) на овој правилник, ДКПВ се надopolнува со податоци од работните оригинали на ДКПР, службената архива, податоци од теренското мерење и од записникот за утврдена фактичка состојба и се врши отстранување на утврдените разлики.

Пресметување површини

Член 58

(1) Површината на недвижноста на ДКПВ се пресметува алгоритамски по формирањето на тополошката структура за недвижноста, врз основа на координатите на деталните точки.

(2) Тополошката структура за недвижноста е полигон со координати на точките од полигонот.

(3) Координатите на точките од полигонот се еднозначни и тие се прогласуваат како конечни.

(4) Стабилноста на површината е во директна корелација со податоците со кои е формирана тополошката структура.

Дозволена разлика во површините при дигитализација

Член 59

Дозволените разлики помеѓу површините од член 58 на овој правилник со површините од електронската база се пресметуваат по формулата: $\Delta P = 0.0007 * M * \sqrt{P}$ (каде М е модул на размерот на ДКП, а Р е површината на парцелата).

Разлики во површини кои се во граница на дозволено отстапување

Член 60

За катастарските парцели кај кои утврдените разлики на површините се во рамките на дозволеното отстапување од член 59 на овој правилник, по службена должност се презема површината добиена од тополошката структура на недвижноста на ДКПВ.

Разлики во површини кои се надвор од дозволеното отстапување

Член 61

(1) За оние недвижности за кои ќе се утврдат разлики во површините кои се надвор од дозволеното отстапување од член 59 на овој правилник, се врши увид во службената евиденција со цел да се утврдат причините за разликите.

(2) Доколку со увид во службената евиденција се утврди дека причината за разликата во површините е погрешно картирање на податоците на катастарскиот план при одржување на катастарот на недвижности, се врши исправка на картираната содржина во ДКПВ.

(3) Доколку со увидот во службената евиденција се утврди дека причината за разликата во површините е резултат на погрешно пресметување на површината на катастарските парцели, се врши исправка во катастарскиот операт со преземање на површината добиена од ДКПВ.

(4) Кога ќе се утврди дека нема доволно податоци за да се дигитализираат границите на некои од катастарските парцели или не постојат податоци во службената евиденција за да се утврди причината за разликата во површините, се врши увид на самото место и утврдување на фактичката состојба.

(5) Доколку со увидот на самото место се утврди дека површините на деловите на физички поделената катастарска парцела кои не се исцртани на ДКПВ, одговараат со податоците содржани во катастарскиот операт, во тој случај фактичката состојба се исцртува на ДКПВ.

(6) Доколку со увидот на самото место се утврди дека површините на деловите на физички поделената катастарска парцела исцртани на ДКПВ не одговараат со површините од катастарскиот операт, а одговараат со фактичката состојба, се прифаќа површината од ДКПВ, во рамките на граничните линии на векторизираниот катастарска парцела.

(7) За извршениот увид на самото место и утврдена фактичка состојба стручно лице од геодетска насока од АКН составува записник на самото место.

(8) Формата и содржината на записникот од став (7) на овој член е дадена во прилог број 4 кој е составен дел на овој правилник.

Потврда за дигитална површина

Член 62

(1) Кога при дигитализација на катастарските планови се утврдат разлики во површината на катастарските парцели од ДКПВ со површината од катастарскиот операт, а разликите се поголеми од дозволените отстапувања од член 59 на овој правилник, АКН по службена должност донесува потврда за дигитална површина.

(2) Потврдата од став (1) на овој член се доставува до лицето запишано како носител на правото на катастарската парцела.

(3) Формата и содржината на потврдата од став (1) на овој член е дадена во прилог број 5 кој е составен дел на овој правилник.

Процес на интеграција

Член 63

(1) Податоците од ДКПВ и описните податоци од катастарскиот операт за иста катастарска општина меѓусебно се споредуваат и се усогласуваат во итеративен процес во интеграциската база, сè додека не бидат исцрпени сите елементи од членот 57 од овој правилник.

(2) По извршеното споредување и усогласување од став (1) на овој член се изготвува извештај кој претставува основ за донесување решение за ставање во примена на базата на податоци од ДКПВ.

(3) Формата и содржината на извештајот од став (2) на овој член се дадени во прилог број 6 кој е составен дел на овој правилник.

Решение за стапување во примена на ДКПВ

Член 64

(1) За ставање во примена на базата на податоци од ДКПВ за секоја катастарска општина, директорот на АКН донесува решение кое се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

(2) По објавувањето на решението од став (1) на овој член и по истекот на рокот за ставање во примена на базата на податоци од ДКПВ утврден во решението, новата површина на катастарските парцели по службена должност се запишува имотните листови.

Одржување на ДКПВ

Член 65

(1) Одржувањето на ДКПВ го опфаќа нанесувањето на сите настанати промени во одржувањето на катастарот на недвижности на ДКПВ, по барање на странка или по службена должност.

(2) Кога одржувањето на ДКПВ се врши во систем на датотеки (dgn), настанатите промени се нанесуваат во соодветниот слој од член 38 став (2) на овој правилник, а претходната-стара состојба, се пренесува во слоевите со реден број од 1 до 9.

(3) Кога одржувањето на ДКПВ се врши во електронската база на податоци, промените се вршат со внесување на податоците од дигиталниот геодетски елаборат во *.xml / *.gml формат.

(4) Промените од став (3) на овој член, ги одобрува геодетско стручно лице од АКН, со што промените се пренесуваат во електронската база на податоци.

(5) Геодетското стручно лице од став (4) на овој член треба да располага со корисничко име и лозинка.

IV. ГЕОДЕТСКИ ПЛАНОВИ

Податоци на геодетските планови

Член 66

(1) На геодетските планови покрај податоците од член 38 на овој правилник, се исцртуваат и податоци за вертикалната претстава на теренот.

(2) Вертикалната претстава од став (1) на овој член на геодетските планови се прикажува со изохипси и коти, а по потреба и со ДМВ и ДМТ.

(3) Изохипсите на геодетските планови се исцртуваат од фотограметрискиот стереомодел, а истите можат да се добијат и со интерполација на картираните висински точки.

(4) Еквидистанцијата зависи од размерот во кој се изработува геодетскиот план и изнесува 1m за размер 1:1000, 2,5m за размер 1:2500 и 5m за размер 1:5000.

(5) Големината на GRIDOT со кој се формира ДМТ зависи од точноста на изворот на податоци за негово формирање.

(6) Вертикалната претстава на теренот на геодетските планови се прикажува со коти кај рамничарските предели каде што теренот е со наклон помал од 6%. Котите на планот треба да бидат равномерно распоредени, со густина која не е поголема од 40mm на планот.

Изработка на геодетски планови

Член 67

При изработката на геодетските планови во аналогна и/или дигитална форма, се применуваат одредбите од овој правилник кои се однесуваат на изработката на катастарските планови.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 68

По пренесувањето на податоците од член 38 на овој правилник во интеграциската база на податоци, податоците од ДКПВ престануваат да се чуваат во датотеки.

Член 69

До донесување на решението од член 64 став (1) на овој правилник, датотеката од член 40 став (1) на овој правилник се чува во АКН, а копија се доставува до Центарот за катастар на недвижности – Скопје и до организационските единици за востановување и одржување на катастарот на недвижности во Република Македонија, заради одржување на катастарот на недвижности.

Член 70

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи главата IV. Обработка и обликување на податоците за недвижностите предмет на премерот од Правилникот за премер, обработка и обликување на податоците од премерот „Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/2008, 5/2009, 85/2009, 71/2010 и 149/2010 година.

Член 71

(1) Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

(2) Одредбите од членовите 56 и 57 на овој правилник ќе се применуваат од 30 април 2012 година.

(3) Одредбите од членовите 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 и 65 ставови (3), (4) и (5) на овој правилник ќе се применуваат по создавање на технички услови за валидација на процесот на интеграција и за миграција на графичките податоци во електронската база на податоци.

Бр. 01-1946/1
2 февруари 2012 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Димитар Димовски, с.р.

[illegible]

Прилог бр. 2

ДИГИТАЛЕН ТОПОГРАФСКИ КЛУЧ

1. СПИСОК НА LEVEL КОИ СЕ КОРИСТАТ ПРИ ИЗРАБОТКА И ОДРЖУВАЊЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

Број на левел	Намена
Од 1 до 9	Одржување на катастарските планови
10	Рамка и опис на геодетските листови
11	Граници на катастарска парцела-фактичка состојба
12	Граница на основа на зграда
13	Граница на викано место, граница на КО и државна граница
14	Заедничка недвижност помеѓу соседни катастарски општини
15	Индикационен број
16	Начин на користење на земјиште - катастарска култура
17	Намена на зграда
18	Класа на катастарска парцела
19	Број на катастарска парцела
20	Број на зграда во рамките на катастарската парцела
21	Геодетски точки
22	Електроенергетска мрежа
23	Индустрија и стопанство
24	Канализациона мрежа
25	/
26	Води и градби на вода
27	/
28	Топловодна мрежа
29	/
30	/
31	Воздушен сообраќај
32	/
33	Културно историски и верски споменици
34	Нафтоводна мрежа
35	/
36	/
37	/
38	Ознака за тераси
39	/
40	/
41	/
42	Неплодно земјиште-релеф
43	Соло линии
44	Останати текстови
45	Останати други знаци
Од 46 до 49	/
50	Викани места
Од 51 до 54	/
55	Граници на фотоскици
57	Граница на катастарската парцела согласно правниот основ
58	Топографски знак за "вишок" и "недостаток" на површина на парцелата

2. ОСНОВНА СОДРЖИНА И КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛЕВЕЛИТЕ

Бр. на левел	Содржина-намена	Карактеристики на линијата Боја, тип-style и дебелина-weight	Тип на текст- font, позиција и големина на топографскиот знак/текстот од дигиталниот топографски клуч во зависност од размерот на катастарскиот план	Забелешка
Од 1 до 9	Левели кои се користат во процесот на одржување на дигиталните катастарски планови	боја 0 -бела style-0 weight-0		
10	Рамка и опис на геодетските планови	боја 0 -бела style-0 weight-0		
11	Парцели - линии на граници на катастарски парцели - фактичка состојба	боја 2-зелена style-0 weight-0		
12	Згради - линии на основа на згради од кои се пресметува површина под зграда	боја 0-бела style-0 weight-0		
13	Државна граница - линии Граници на катастарски општини - линии Граници на викани места - линии	боја 3 - црвена style-0 weight-0 боја 7 (тиркизна) style-0 weight-0 боја 0-бела style-0 weight-0	боја 0 - бела style - 0 weight - 0 font 151 - Arial justification: Left bottom R=1:500 height 1.75 weight 1.75 R=1:1000 height 3.5 weight 3.5 R=1:2500 height 8.75 weight 8.75 R=1:5000 height 17.5 weight 17.5	При печатењето овој левел се исклучува Границата на КО мора да биде затворен полигон и да ја содржи шифрата на КО

14	Обележување заеднички објект (Ставање ознака "1" за катастарска парцела која е заеднички објект помеѓу катастарски општини)	боја 6-сепија style-0 weight-0	font3-Engineering justification:Left bottom R=1:500 height 1.0 (0.75), weight 1.0 (0.75) R=1:1000 height 2.0 (1.5), weight 2.0 (1.5) R=1:2500 height 3.75 (2.5), weight 3.75 (2.5) R=1:5000 height 10.0 (7.5), weight 10.0 (7.5)	
15	Индикациони броеви - текст	Боја 0-бела style-0 weight-0	Font3- Engineering Justification:Left bottom R=1:500 height 1.0 (0.75) weight 1.0 (0.75) R=1:1000 height 2.0 (1.5) weight 2.0 (1.5) P=1:2500 height 3.75 (2.5) weight 3.75 (2.5) P=1:5000 height 10.0 (7.5) weight 10.0 (7.5)	Origin-от (left bottom) на индикациониот број мора да се наоѓа во парцелата за која се однесува. При печатењето овој левел се исклучува.
16	Начин на користење на земјиштето - катастарски култури на земјиштето		R=1:500 скала фактор (X, Y)=0.5 R=1:1000 скала фактор (X, Y)=1.0 R=1:2500 скала фактор (X, Y)=1.5 R=1:5000 скала фактор (X, Y)=4.0 R=1:10000 скала фактор (X, Y)=7.0	Знаците за катастарската култура се земаат од дигиталниот топографски клуч, без да се разгруппираат. На катастарскиот план знакот се става во катастарската парцела. Знаците се со префикс "ку"
17	Намена на згради-култури		R=1:500 скала фактор (X, Y)=0.5 P=1:1000 скала фактор (X, Y)=1.0 R=1:2500 скала фактор (X, Y)=1.5 R=1:5000 скала фактор (X, Y)=4.0 R=1:10000 скала фактор (X, Y)=7.0	Знаците за намената на објектите-згради се земаат од дигиталниот топографски клуч, без да се разгруппираат. На катастарскиот план знакот се става внатре во основата на зградата. Знаците се со префикс "ку"
18	Класа на земјиште-начин на користење	Боја 0-бела style-0 weight-0	Font 151-Arial Justification:Left bottom	Катастарска класа добиваат само плодните земјишта.

			R=1:500 height 0.5 weight 0.5 R=1:1000 height 1.0 weight 1.0 R=1:2500 height 2.5 weight 2.5 R=1:5000 height 5.0 weight 5.0	На катастарскиот план бројот за катастарска класа се испишува од долната десна страна од знакот за катастарската култура. Origin-от (left bottom) на бројот за катастарска класа мора да се наоѓа во парцелата за која се однесува. При печатењето овој левел се исклучува.
19	Броеви на катастарски парцели	Боја 0-бела style-0 weight-0	Font 164-Ariali Justification:Left bottom R=1:500 height 1.0 weight 1.0 R=1:100 height 2.0 weight 2.0 R=1:2500 height 3.75 weight 3.75 R=1:5000 height 7.5 weight 7.5	Бројот на катастарската парцела се испишува внатре во катастарската парцела. Секоја катастарска парцела задолжително добива свој парцеларен број. Origin-от (left bottom) на број за катастарската парцела мора да се наоѓа внатре во парцелата за која тој се однесува.
20	Броеви на згради (нумерација на објекти во рамки на парцелата)	Боја 0-бела style-0 weight-0	Font 151-Arial Justification:Left bottom R=1:500 height 0.5 weight 0.5 R=1:1000 height 1.0 weight 1.0 R=1:2500 height 2.5 weight 2.5 R=1:5000 height 5.0 weight 5.0	Бројот на зградата се испишува внатре во рамката на основата на зградата.
21	Геодетски точки	Боја 0 - бела	R=1:500 скала фактор (X, Y)=0.5 R=1:1000 скала фактор (X, Y)=1.0 R=1:2500 скала фактор (X, Y)=1.5 R=1:5000 скала фактор (X, Y)=4.0 R=1:10000 скала фактор (X, Y)=7.0	Сите знаци имаат префикс "гт". По правило знаците се ориентирани кон север. По исклучок знаците може да се ротираат.

22	Електроенергетска мрежа	Боја 3 - црвена	R=1:500 скала фактор (X, Y)=0.5 R=1:1000 скала фактор (X, Y)=1.0 R=1:2500 скала фактор (X, Y)=1.5 R=1:5000 скала фактор (X, Y)=4.0 R=1:10000 скала фактор (X, Y)=7.0	Сите знаци имаат префикс "ем". По правило знаците се ориентирани кон север. По исклучок знаците може да се ротираат.
23	Индустрија и стопанство	Боја 5 - виолетова	R=1:500 скала фактор (X, Y)=0.5 R=1:1000 скала фактор (X, Y)=1.0 R=1:2500 скала фактор (X, Y)=1.5 R=1:5000 скала фактор (X, Y)=4.0 R=1:10000 скала фактор (X, Y)=7.0	Сите знаци имаат префикс "ис". По правило знаците се ориентирани кон север. По исклучок знаците може да се ротираат.
24	Канализациона мрежа	Боја 6 - сепија	R=1:500 скала фактор (X, Y)=0.5 R=1:1000 скала фактор (X, Y)=1.0 R=1:2500 скала фактор (X, Y)=1.5 R=1:5000 скала фактор (X, Y)=4.0 R=1:10000 скала фактор (X, Y)=7.0	Сите знаци имаат префикс "км". По правило знаците се ориентирани кон север. По исклучок знаците може да се ротираат.
25	Слободен левел			
26	Води и градби на вода	Боја 1 - сина	R=1:500 скала фактор (X, Y)=0.5 R=1:1000 скала фактор (X, Y)=1.0 R=1:2500 скала фактор (X, Y)=1.5 R=1:5000 скала фактор (X, Y)=4.0 R=1:10000 скала фактор (X, Y)=7.0	Сите знаци имаат префикс "вг". По правило знаците се ориентирани кон север. По исклучок знаците може да се ротираат.
27	Слободен левел			
28	Топловодна мрежа	Боја 9 - сива	R=1:500 скала фактор (X, Y)=0.5 R=1:1000 скала фактор (X, Y)=1.0 R=1:2500 скала фактор (X, Y)=1.5 R=1:5000 скала фактор (X, Y)=4.0 R=1:10000 скала фактор (X, Y)=7.0	Сите знаци имаат префикс "тм". По правило знаците од топографскиот клуч се ориентирани кон север. По исклучок знаците на катастарскиот план може да се ротираат.
29	Слободен левел			
30	Слободен левел			
31	Воздушен сообраќај	Боја 7 - тиркизна	R=1:500 скала фактор (X, Y)=0.5 R=1:1000 скала фактор (X, Y)=1.0 R=1:2500 скала фактор (X, Y)=1.5	

			R=1:5000 скала фактор (X, Y)=4.0 R=1:10000 скала фактор (X, Y)=7.0	
32	Слободен левел			
33	Културно историски и верски споменици	Боја 0 - бела	R=1:500 скала фактор (X, Y)=0.5 R=1:1000 скала фактор (X, Y)=1.0 R=1:2500 скала фактор (X, Y)=1.5 R=1:5000 скала фактор (X, Y)=4.0 R=1:10000 скала фактор (X, Y)=7.0	По правило знакот од топографскиот клуч е ориентиран кон север. По исклучок знакот на катастарскиот план може да се ротира.
34	Нафтоводна мрежа	Боја 64 - сива	R=1:500 скала фактор (X, Y)=0.5 R=1:1000 скала фактор (X, Y)=1.0 R=1:2500 скала фактор (X, Y)=1.5 R=1:5000 скала фактор (X, Y)=4.0 R=1:10000 скала фактор (X, Y)=7.0	По правило знакот од топографскиот клуч е ориентиран кон север. По исклучок знакот на катастарскиот план може да се ротира.
35	Слободен левел			
36	Слободен левел			
37	Слободен левел			
38	Шрафури на згради	Боја 0 - бела style - 0 weight - 0	кругот е со големина: d=0.2 Fill type: opaque	Во овој левел се исцитува знакот за покриена тераса и знакот за откриена тераса.
39	Слободен левел			
40	Слободен левел			
41	Слободен левел			
42	Неплодно земјиште		R=1:500 скала фактор (X, Y)=0.5 R=1:1000 скала фактор (X, Y)=1.0 R=1:2500 скала фактор (X, Y)=1.5 R=1:5000 скала фактор (X, Y)=4.0 R=1:10000 скала фактор (X, Y)=7.0	По правило знакот од топографскиот клуч е ориентиран кон север. По исклучок знакот на катастарскиот план може да се ротира.
43	Соло линии			Соло линии се линии кои не се земаат во предвид при пресметувањето на површините и имаат естетски карактер (на пример: падни линии, долови и слично)
44	Останати текстови	Содржината и карактеристиките на овој левел се дадени во следната табела		

45	Останати знаци	Боја 0 - бела	R=1:500 скала фактор (X, Y)=0.5 R=1:1000 скала фактор (X, Y)=1.0 R=1:2500 скала фактор (X, Y)=1.5 R=1:5000 скала фактор (X, Y)=4.0 R=1:10000 скала фактор (X, Y)=7.0	По правило знаците од топографскиот клуч се ориентирани кон север. По исклучок знаците на катастарскиот план може да се ротираат. Сите знаци имаат префикс "дз".
50	Имиња на викани места	Боја 0 - бела style - 0 weight - 0	Font145 -Mcswis Justification: Left bottom R=1:500 height 1.75 weight 1.75 R=1:1000 height 3.5 weight 3.5 R=1:2500 height 8.75 weight 8.75 R=1:5000 height 17.5 weight 17.5	Се испишува името на виканото место
55	Граници и броеви на фотоскици	Линија на фотоскица Боја 3 - црвена style - 0 weight - 2 Број на фотоскица Боја 3 - црвена style - 0, 2 weight - 0	Font 151 - Arial Justification: Left bottom R=1:500 height 1.75 weight 1.75 R=1:1000 height 3.5 weight 3.5 R=1:2500 height 8.75 weight 8.75 R=1:5000 height 7.5 weight 7.5	Линијата на фотоскицата на катастарскиот план се исцртува врз основа на дешифрираните фото-скици и таа треба да биде затворен полигон. Бројот на фотоскицата се испишува внатре во границата на подрачјето опфатено со фото скицата. При печатењето овој левел се исклучува.
57	Граница на катастарската парцела согласно правниот основ	боја 5-виолетова line style-5 LC=SHD weight-0		

58	Топографски знак за "вишок" и "недостаток" на површина на парцелата	боја 5-виолетова	На ДКП знакот се испишува согласно Правилникот за Премер, обработка и обликување на податоците од премерот
----	---	------------------	--

2.1. СОДРЖИНА И КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОСТАНАТИ ТЕКСТОВИ (ЛЕВЕЛ 44)

Броеви на геодетски точки Боја 0 (бела) style (0) weight (0) Font 151 (Arial) Justification: Left bottom Големина: - P=1:500 height1.0 weight1.0 - P=1:1000 height2.0 weight2.0 - P=1:2500 height3.75 weight3.75 - P=1:5000 height7.5 weight7.5	Имиња на тригонометриски точки Боја 0 (бела) style (0) weight (0) Font 145 (Mcswis) Justification: Left bottom Големина: - P=1:500 height1.0 weight1.0 - P=1:1000 height2.0 weight2.0 - P=1:2500 height5.0 weight5.0 - P=1:5000 height10.0 weight10.0
Електроенергетска мрежа Боја 3 (црвена) style (0) weight (0) Font 145 (Mcswis) Justification: Left bottom Големина: - P=1:500 height1.0 weight1.0 - P=1:1000 height2.0 weight2.0 - P=1:2500 height3.75 weight3.75 - P=1:5000 height7.5 weight7.5	Имиња на индустриски и стопански објекти Боја 5 (виолетова) style (0) weight (0) Font 145 (Mcswis) Justification: Left bottom Големина: - P=1:500 height1.75 (1.0) weight1.75 (1.0) - P=1:1000 height3.5 (2.0) weight3.5 (2.0) - P=1:2500 height8.75 (3.75) weight8.75 (3.75) - P=1:5000 height17.5 (7.5) weight17.5 (7.5)
Канализациона мрежа Боја 6 (сепија) style (0) weight (0) Font 145 (Mcswis) Justification: Left bottom Големина: - P=1:500 height1.0 weight1.0 - P=1:1000 height2.0 weight2.0	Помали води (каналы, долови, реки) Боја 1 (сина) style (0) weight (0) Font 169 (Mctimei) Justification: Left bottom Големина: - P=1:500 height1.0 weight1.0 - P=1:1000 height2.0 weight2.0

- P=1:2500 weight 2.0 height 3.75 weight 3.75 - P=1:5000 height 7.5 weight 7.5	- P=1:2500 weight 2.0 height 3.75 weight 3.75 - P=1:5000 height 7.5 weight 7.5
Поголеми води (езера, реки, долови, канали, бари) Боја 1 (сина) style (0) weight (0) Font 169 (Mctimei) Justification: Left bottom Големина: - P=1:500 height 1.75 weight 1.75 - P=1:1000 height 3.5 weight 3.5 - P=1:2500 height 8.75 weight 8.75 - P=1:5000 height 17.5 weight 17.5	Топловодна мрежа Боја 9 (сива) style (0) weight (0) Font 145 (Mcswis) Justification: Left bottom Големина: - P=1:500 height 1.0 weight 1.0 - P=1:1000 height 2.0 weight 2.0 - P=1:2500 height 3.75 weight 3.75 - P=1:5000 height 7.5 weight 7.5
Имиња на магистрални патишта и автопати, имиња на улици Боја 0 (бела) style (0) weight (0) Font 145 (Mcswis) Justification: Left bottom Големина: - P=1:500 height 1.75 (1.0) weight 1.75 (1.0) - P=1:1000 height 3.5 (2.0) weight 3.5 (2.0) - P=1:2500 height 8.75 (3.75) weight 8.75 (3.75) - P=1:5000 height 17.5 (7.5) weight 17.5 (7.5)	Железнички сообраќај Боја 148 (темно зелена) style (0) weight (0) Font 145 (Mcswis) Justification: Left bottom Големина: - P=1:500 height 1.0 weight 1.0 - P=1:1000 height 2.0 weight 2.0 - P=1:2500 height 3.75 weight 3.75 - P=1:5000 height 7.5 weight 7.5
Воздушен сообраќај Боја 7 (тиркизна) style (0) weight (0) Font 145 (Mcswis) Justification: Left bottom Големина: - P=1:500 height 1.0 weight 1.0 - P=1:1000 height 2.0 weight 2.0 - P=1:2500 height 3.75 weight 3.75 - P=1:5000 height 7.5 weight 7.5	Имиња на културно историски и верски споменици Боја 0 (бела) style (0) weight (0) Font 145 (Mcswis) Justification: Left bottom Големина: - P=1:500 height 1.0 weight 1.0 - P=1:1000 height 2.0 weight 2.0 - P=1:2500 height 3.75 weight 3.75 - P=1:5000 height 7.5 weight 7.5

Нафтоводна мрежа Боја 64 (сива) style (0) weight (0) Font 145 (Mcswis) Justification: Left bottom Големина: - P=1:500 height 1.0 weight 1.0 - P=1:1000 height 2.0 weight 2.0 - P=1:2500 height 3.75 weight 3.75 - P=1:5000 height 7.5 weight 7.5	Имиња на планини Боја 0(бела) style (0) weight (0) Font 135 (Mcswisi) Justification: Left bottom Големина: - P=1:500 height 1.75 weight 1.75 - P=1:1000 height 3.5 weight 3.5 - P=1:2500 height 8.75 weight 8.75 - P=1:5000 height 17.5 weight 17.5
Куќни броеви Боја 0 (бела) style (0) weight (0) Font 179 (Mctime) Justification: Left bottom Големина: - P=1:500 height 0.75 weight 0.75 - P=1:1000 height 1.5 weight 1.5 - P=1:2500 height 3.75 weight 3.75 - P=1:5000 height 7.5 weight 7.5	Броеви на детални точки Боја 0 (бела) style (0) weight (0) Font 151 (Arial) Justification: Left bottom Големина: - P=1:500 height 0.5 weight 0.5 - P=1:1000 height 1.0 weight 1.0 - P=1:2500 height 2.5 weight 2.5 - P=1:5000 height 5.0 weight 5.0
Имиња и шифри на катастарски општини, имиња на политички општини, имиња на населени места (села, градови) Боја 0 (бела) style (0) weight (0) Font 145 (Mcswis) Justification: Left bottom Големина: - P=1:500 height 1.75 weight 1.75 - P=1:1000 height 3.5 weight 3.5 - P=1:2500 height 8.75 weight 8.75 - P=1:5000 height 17.5 weight 17.5	забелешка за БИБЛИОТЕКАТА НА ДИГИТАЛНИ ТОПОГРАФСКИ ЗНАЦИ Графичкиот приказ на топографскиот знак е претставен во соодветна боја и со адекватна големина за воочување на деталот. Стрелката во табеларниот графички приказ ја претставува положбата на референтната точка врз основа на која знакот е лоциран на катастарскиот план. Библиотеката на топографските знаци, односно дигиталниот катастарски план содржи топографски знаци креирани за размер 1:1000. Кога станува збор за изготвување на катастарски планови во друг размер, тогаш се користи истата библиотека на знаци, кои се намалени врз основа на вредноста на Скала факторот за конкретниот размер.

Рб	Шифра на знакот	Знак	Размер од до	Скала фактор	Опис на знакот	орј	Забелешка
ГТ	Геодетски точки						
1	GT001		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Астрономска точка	x	
2	GT002		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Тригонометриска точка од прв ред	x	
3	GT003		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Тригонометриска точка од втор ред	x	
4	GT004		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Тригонометриска точка од трет ред	x	
5	GT005		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Тригонометриска точка од четврт ред	x	
6	GT006		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Непристапен тригонометар од трет ред	x	
7	GT007		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Непристапен тригонометар од четврт ред	x	
8	GT008		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Тригонометар на јарбол	x	
9	GT009		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Тригонометар на споменик	x	
10	GT010		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Црква како тригонометар	x	
11	GT011		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Џамија како тригонометар	x	
12	GT012		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Синагога како тригонометар	x	
13	GT013		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Фабрички оцак како тригонометар	x	
14	GT014		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Телекомуникациски столб како тригонометар	x	
15	GT015		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Јазолна полигонометриска точка	x	
16	GT016		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Полигонометриска точка	x	
17	GT017		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Стабилизирана врана точка, одредена по положба и висина	x	
					7		

Рб	Шифра на знакот	Знак	Размер од/до	Скала фактор	Опис на знакот	орј	Забелешка
18	GTT018		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Нестабилизирана врзана точка по положба и висина	x	
19	GTT019		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Нестабилизирана врзана точка по висина	x	
20	GTT020		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Столб за набљудување на деформации на високи брани	x	
21	GTT021		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	ПолYGONска точка	x	
22	GTT022		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Изаолна полигонска точка	x	
23	GTT023		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	ПолYGONска точка на која не се мерени агли	x	
24	GTT024		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Линиска точка	x	
25	GTT025		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Нивелмански репер поставен вертикално или хоризонтално во специјален столб	x	
26	GTT026		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Нивелмански репер поставен вертикално или хоризонтално во специјален столб	x	
27	GTT027		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Нивелмански репер поставен вертикално или хоризонтално во специјален столб	x	
28	GTT028		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Репер на нивелман од висока точност	x	
29	GTT029		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Репер на прецизен нивелман	x	
30	GTT030		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Репер на технички нивелман	x	
31	GTT031		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Репер на нивелман од висока точност	-	
32	GTT032		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Репер на прецизен нивелман	-	
33	GTT033		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Репер на технички нивелман	-	

Рб	Шифра на знакот	Знак	Размер од до	Скала фактор	Опис на знакот	орј	Забелешка
ЕМ	Електроенергетска мрежа						
34	EMT001		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Столб на далековод од низок напон - дрвен	x	
35	EMT002		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Столб на далековод од низок напон - железен	x	
36	EMT003		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Столб на далековод од низок напон - бетонски	x	
37	EMT004		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Електричен уред	x	
38	EMT005		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Столб на далековод од висок напон - дрвен	x	
39	EMT006		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Столб на далековод од висок напон - железен	x	
40	EMT007		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Столб на далековод од висок напон - бетонски	x	
41	EMT008		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Столб на далековод од висок напон - железен со два система	x	
42	EMT009		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Столб на далековод од висок напон - бетонски со два система	x	
43	EMT010		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Електрана	x	
44	EMT011		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Столб за посредно носење на електрични лампи	x	
45	EMT012		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Столб за директно носење на електрични лампи	x	
46	EMT013		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Трансформатор	x	
47	EMT014		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Трансформатор на дрвен столб	x	
48	EMT015		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Трансформатор на железен столб	x	
49	EMT016		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Трансформатор на бетонски столб	x	
50	EMT017		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Исправувачка станица	x	
					9		

Рб	Шифра на знакот	Знак	Размер од до	Скала фактор	Опис на знакот	орј	Забелешка
51	EMT018		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Надземен кабловски орман	-	
52	EMT019		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Подземен кабловски орман	-	
53	EMT020		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Контролар	-	
54	EMT021		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Окно - четвордаголен поклопец	-	
55	EMT022		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Окно - кружен поклопец	-	
56	EMT023		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Приклучна кутија вградена на надворешен сид на зграда - влез и излез	-	
57	EMT024		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Приклучна кутија вградена на надворешен сид на зграда - влез	-	
58	EMT025		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Светлосен сообраќаен знак	x	
59	EMT026		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Резерва на кабел	-	
60	EMT027		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Премин од кабловска на воздушна мрежа	-	
61	EMT028		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Кабловска права спојница	-	
62	EMT029		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Кабловска Т спојница	-	
63	EMT030		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Влез во окно на подземен вод	x	
64	EMT031		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Рефлекторско осветлување на стадион	-	
65	EMT032		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Конзола	-	
66	EMT033		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Кроен носач за воздушни водови	-	
67	EMT034		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Белега за траса на подземен вод	-	
					10		

[illegible]

Р6	Шифра на знакот	Знак	Размер од до	Скала фактор	Опис на знакот	орј	Забелешка
ИС	Индустија и стопанство						
71	IST001		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Дуплика за истражување	х	
72	IST002		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Активен рудник	х	
73	IST003		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Напуштен рудник	х	
74	IST004		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Окно во работа - полукружно	х	
75	IST005		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Окно во работа - правоаголно	х	
76	IST006		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Влез во поткоп - правоаголен	х	
77	IST007		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Влез во поткоп - полукружен	х	
78	IST008		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Вентилационен отвор	х	
79	IST009		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Фабрички оцак	х	
80	IST010		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Електричен погон	х	
81	IST011		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Моторен погон	х	
82	IST012		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Погон на вода	х	
83	IST013		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Погон на ветер	х	
84	IST014		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Парен погон	х	
85	IST015		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Пумпа на нафта	х	
86	IST016		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Пилаша	х	
87	IST017		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Силос	х	
					12		

Рб	Шифра на знакот	Знак	Размер од/до	Скала фактор	Опис на знакот	орј	Забелешка
88	IST018		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Поткоп за истражувачки работи	x	
89	IST019		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Неквалтиран извор на пареа	x	
90	IST020		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Пумпа на електричен погон	x	
91	IST021		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Квалтиран извор на пареа	x	
92	IST022		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Воденица	-	
93	IST023		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Помала воденица	x	
94	IST024		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Колиба - бачило	x	
95	IST025		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Долуп	x	
96	IST026		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Стена - помала	x	
97	IST027		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Сондажна цевка за нафта - пумпа	x	
98	IST028		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Помала ветерница	x	

Рб	Шифра на знакот	Знак	Размер од/до	Скала фактор	Опис на знакот	орј	Забелешка
КМ	Канализациона мрежа						
99	КМТ001		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Канализациона црпна станица	-	
100	КМТ002		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Отпук со приклучок на улична канализација	-	
101	КМТ003		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Отвор за снег - правоаголен	-	
102	КМТ004		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Отвор за снег - кружен	-	
103	КМТ005		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Ревизионо окно - четириаголно	-	
104	КМТ006		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Ревизионо окно - кружно	-	
105	КМТ007		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Оливник	-	
106	КМТ008		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Таложник	-	
107	КМТ009		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Вентилационан отвор	-	
108	КМТ010		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Комора со брана и влезен отвор	-	
109	КМТ011		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Каскада во окно	-	
110	КМТ012		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Устие на главен канал - кружен	-	
111	КМТ013		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Устие на главен канал - четириаголен	-	

Рб	Шифра на знакот	Знак	Размер од/до	Скала фактор	Опис на знакот	орј	Забелешка
BM	Водоводна мрежа						
112	VMT001		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Цевчест бунар	x	
113	VMT002		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Црпна станица	x	
114	VMT003		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Филтерска инсталација	-	
115	VMT004		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Ваштачки водоскок - фонтана	x	
116	VMT005		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Испуст од цевковод без окно	-	
117	VMT006		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Испуст од цевковод од окно	-	
118	VMT007		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Надземан хидрант без затварач	x	
119	VMT008		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Надземан хидрант со затварач	x	
120	VMT009		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Подземен хидрант без затварач	-	
121	VMT010		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Подземен хидрант со затварач	-	
122	VMT011		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Обична пумпа	x	
123	VMT012		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Окно со регулатор за притисок - кружно	-	
124	VMT013		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Окно со регулатор за притисок - четириаголно	-	
125	VMT014		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Редуција со знаци на доводот	-	
126	VMT015		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Рени бунар	x	
127	VMT016		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Водомер	x	
128	VMT017		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Појака чешма	x	
					15		

Рб	Шифра на знакот	Знак	Размер од до	Скала фактор	Опис на знакот	орј	Забелешка
129	VMT018		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Послаба чешма	x	
130	VMT019		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Дворна чешма	x	
131	VMT020		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Уличен затварач на водовод	x	
132	VMT021		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Ревизионо окно во населба	x	
133	VMT022		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Водоводно окно - кружно	-	
134	VMT023		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Водоводно окно - четириаголно	-	
135	VMT024		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Уличен затварач во окно	-	
136	VMT025		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Уличен затварач без окно	-	
137	VMT026		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Затварач - блиндирана цевка во окно	-	
138	VMT027		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Затварач - блиндирана цевка без окно	-	
139	VMT028		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Воздушен вентил без окно	-	
140	VMT029		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Воздушен вентил во окно	-	
141	VMT030		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Затварач за миене на канали - четириаголен	x	
142	VMT031		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Затварач за миене на канали - кружен	x	
143	VMT032		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Филтерска инсталација	x	
144	VMT033		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Водоводна цевна станица	-	
145	VMT034		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Водоводен приклучок со ланче	-	

Рб	Шифра на знакот	Знак	Размер од до	Скала фактор	Опис на знакот	орј	Забелешка
ВГ	Води и градби на вода						
150	VGT001		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Природен водоскок	x	
151	VGT002		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Артерски бунар	x	
152	VGT003		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Бунар со ферма	x	
153	VGT004		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Бунар без ферма	x	
154	VGT005		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Јак извор	x	
155	VGT006		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Слаб извор	x	
156	VGT007		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Цистерна со повремена вода	x	
157	VGT008		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Цистерна со стална вода	x	
158	VGT009		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Пештера со вода	-	
159	VGT010		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Природан извор на лековита вода - непокриен	x	
160	VGT011		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Природан извор на лековита вода - покриен	x	
161	VGT012		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Знак за вештачки водоток	-	
162	VGT013		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Естувели	-	
163	VGT014		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Тек со непостојана вода	-	
164	VGT015		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Ознака за река	-	
165	VGT016		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Резервоар за вода	-	
166	VGT017		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Ознака за река со непостојана вода	x	
					18		

Рб	Шифра на знакот	Знак	Размер од до	Скала фактор	Опис на знакот	орј	Забелешка
ТК	Телекомуникациона мрежа						
175	ТКТ001		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Телефонски столб	х	
176	ТКТ002		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Влез во окно на подземен кабел (телефонски)	х	
177	ТКТ003		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Столб со радио антена - бетонски	х	
178	ТКТ004		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Столб со радио антена - железен	х	
179	ТКТ005		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Бетонски телефонски, телеграфски столб	х	
180	ТКТ006		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Железен телефонски, телеграфски столб	х	
181	ТКТ007		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	ТТ столб за обележувања на траса	-	
182	ТКТ008		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Антенски ТТ столб - железен	х	
183	ТКТ009		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Кабловско ТТ окно	-	
184	ТКТ010		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Кабловски разделник	-	
185	ТКТ011		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Телефонска централа	-	
186	ТКТ012		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Аларман телефон (пored сообраќајници)	х	
187	ТКТ013		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Кабловска кутичка	-	
188	ТКТ014		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Антенски ТТ столб - бетонски	х	
189	ТКТ015		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Телефон на такси станици	х	
190	ТКТ016		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Појачувачка кутичка	-	
191	ТКТ017		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Кабловски додаток - прав	-	

Рб	Шифра на знакот	Знак	Размер од до	Скала фактор	Опис на знакот	орј	Забелешка
192	ТКТ018		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Кабловски чаталест додаток	-	
193	ТКТ019		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Јавна телефонска говорница	-	
194	ТКТ020		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Поштенско сандаче	х	
195	ТКТ021		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Подземно појачувачко куќиште	-	
196	ТКТ022		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Подземно гласно куќиште	-	
197	ТКТ023		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Звучник на столб - сирена	х	
198	ТКТ024		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Антенски пасивен рефлектор на бетонски столб	х	
199	ТКТ025		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Антенски пасивен рефлектор на железен столб	х	
200	ТКТ026		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Знак за телевизиски уреди и станици	х	
201	ТКТ027		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Столб на телевизиска релејна станица	х	
202	ТКТ028		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	ТВ предавател	х	
203	ТКТ029		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	СТ предавател	х	
204	ТКТ030		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	ТВ и VHF-FM предавател	х	
205	ТКТ031		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Сателитска станица	х	
206	ТКТ032		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Релејна станица	х	
207	ТКТ033		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	ТВ кула	х	

23

Рб	Шифра на знакот	Знак	Размер од/до	Скала фактор	Опис на знакот	орј	Забелешка
3С	Железнички	сообраќај					
226	ZST001		500 1000 2500 5000 10 000	0,5 1,0 1,5 4,0 7,0	Крст за опомена на премините - без браник	х	
227	ZST002		500 1000 2500 5000 10 000	0,5 1,0 1,5 4,0 7,0	Крст за опомена на премините - со браник	х	
228	ZST003		500 1000 2500 5000 10 000	0,5 1,0 1,5 4,0 7,0	Сигнал и предсигнал на отворена пруга	х	
229	ZST004		500 1000 2500 5000 10 000	0,5 1,0 1,5 4,0 7,0	Главен сигнал пред станицата, семафор - на специјален носач над колосекот	х	
230	ZST005		500 1000 2500 5000 10 000	0,5 1,0 1,5 4,0 7,0	Столб кој носи проводници кај електричните пруги - железен едностран	-	
231	ZST006		500 1000 2500 5000 10 000	0,5 1,0 1,5 4,0 7,0	Столб кој носи проводници кај електричните пруги - бетонски	-	
232	ZST007		500 1000 2500 5000 10 000	0,5 1,0 1,5 4,0 7,0	Столб кој носи проводници кај електричните пруги - железен двостран	-	
233	ZST008		500 1000 2500 5000 10 000	0,5 1,0 1,5 4,0 7,0	Табла за опомена на премините	х	
234	ZST009		500 1000 2500 5000 10 000	0,5 1,0 1,5 4,0 7,0	Главен сигнал пред станицата, семафор - на железен столб	х	
235	ZST010		500 1000 2500 5000 10 000	0,5 1,0 1,5 4,0 7,0	Главен сигнал пред станицата, семафор - на бетонски столб	х	
236	ZST011		500 1000 2500 5000 10 000	0,5 1,0 1,5 4,0 7,0	Крст за опомена на премините - со браник и светлосен сигнал	х	
237	ZST012		500 1000 2500 5000 10 000	0,5 1,0 1,5 4,0 7,0	Знак за столб кој означува трамвајска станица - стојалиште	х	
238	ZST013		500 1000 2500 5000 10 000	0,5 1,0 1,5 4,0 7,0	Знак или табла за падови на пругата	х	
239	ZST014		500 1000 2500 5000 10 000	0,5 1,0 1,5 4,0 7,0	Железен одбојник	х	
240	ZST015		500 1000 2500 5000 10 000	0,5 1,0 1,5 4,0 7,0	Земјен (во вид на рампа) одбојник	х	
241	ZST016		500 1000 2500 5000 10 000	0,5 1,0 1,5 4,0 7,0	Дрвен столб на жичара	-	
242	ZST017		500 1000 2500 5000 10 000	0,5 1,0 1,5 4,0 7,0	Бетонски столб на жичара	-	

[illegible]

Рб	Шифра на знакот	Знак	Размер од/до	Скала фактор	Опис на знакот	орј	Забелешка
КИ	Културно историски и верски споменици						
254	KIT001		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Осамен христијански гроб	x	
255	KIT002		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Осамен муслимански гроб	x	
256	KIT003		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Осамен еврејски гроб	x	
257	KIT004		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Осамен гроб од НОВ	x	
258	KIT005		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Христијански религиски знак	x	
259	KIT006		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Муслимански религиски знак	x	
260	KIT007		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Еврејски религиски знак	x	
261	KIT008		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Запис или икона на листопадно дрво	-	
262	KIT009		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Запис или икона на иглолисно дрво	x	
263	KIT010		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Спомен табла на објекти и згради од историско значење	x	
264	KIT011		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Споменик (наскривен)	x	
265	KIT012		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Бункер	x	
266	KIT013		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Гробница - могила	x	
267	KIT014		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Кула за разгледување	x	
268	KIT015		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Кула за останати намени	x	
269	KIT016		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Гробишта на останати вероисповеди	x	
					28		

Рб	Шифра на знакот	Знак	Размер од/до	Скала фактор	Опис на знакот	орј	Забелешка
НМ	Нафтоводна мрежа						
270	NMT001		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Резервоар за нафта	х	
271	NMT002		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Нафтоводно окно - четириаголно	-	
272	NMT003		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Нафтена пумпна постројка	-	
273	NMT004		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Факел	-	
274	NMT005		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Противпожарна станица	х	
275	NMT006		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Блок станица	х	
276	NMT007		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Катодна заштита	х	
277	NMT008		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Одушна цевка	х	
278	NMT009		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Столб за обележување на траса со стационажа	х	
279	NMT010		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Знак за предупредување	х	
280	NMT011		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Нафтоводно окно - кружно	-	
281	NMT012		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Страничен вентил без окно	-	
282	NMT013		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Страничен вентил во окно	-	
283	NMT014		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Дупка за експлоатација на нафта и плин со кула	х	
284	NMT015		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Дупка за експлоатација на нафта и плин без кула	х	

Рб	Шифра на знакот	Знак	Размер од/до	Скала фактор	Опис на знакот	орј	Забелешка
ГМ	Гасоводна мрежа						
285	GMT001		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Кондензационен лонец	-	
286	GMT002		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Одушна капа	x	
287	GMT003		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Противпожарна станица	x	
288	GMT004		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Блок станица	-	
289	GMT005		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Катодна заштита	-	
290	GMT006		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Одушна цевка	x	
291	GMT007		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Столб за обележување на траса со стационажата	x	
292	GMT008		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Знак за предупредување	x	
293	GMT009		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Страничен вентил без окно	-	
294	GMT010		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Страничен вентил во окно	-	
295	GMT011		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Затварач	-	
296	GMT012		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Редуциска станица	-	

[illegible]

Р6	Шифра на знакот	Знак	Размер од/до	Скала фактор	Опис на знакот	орј	Забелешка
ДМ	Дренажна мрежа						
298	DMT001		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Белега на дренажна мрежа	-	
299	DMT002		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Контролно окно на дренажна мрежа	-	
300	DMT003		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Вклучување на водови на дренажна мрежа во разни нивоа	-	
301	DMT004		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Правец на падот во цевководот на дренажната мрежа	-	
302	DMT005		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Цевковод на дренажната мрежа	-	
303	DMT006		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Напуштен вод на дренажната мрежа	-	

Рб	Шифра на знакот	Знак	Размер од/до	Скала фактор	Опис на знакот	орј	Забелешка
KV	Култури на збијаште						
304	KU0110		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Нива	x	
305	KU0120		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Градина	x	
306	KU0130		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Овоштарник	x	
307	KU0131		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Интензивен овоштарник	x	
308	KU0140		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Лосје	x	
309	KU0141		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Интензивно лосје	x	
310	KU0150		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Ливада	x	
311	KU0160		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Пасиште	x	
312	KU0170		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Шума	x	
313	KU0180		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Трстика	x	
314	KU0190		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Оризовни ниви	x	
315	KU0211		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Извор	x	
316	KU0212		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Чешма	x	
317	KU0213		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Бунар	x	
318	KU0221		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Река	x	
319	KU0222		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Поток	x	
320	KU0223		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Јаз	x	
					33		

Р6	Шифра на знакот	Знак	Размер од до	Скала фактор	Опис на знакот	орј	Забелешка
321	KU0231		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Природно езеро	x	
322	KU0232		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Вештачко езеро	x	
323	KU0233		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Бара	x	
324	KU0235		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Рибник	x	
325	KU0310		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Неплодно земјиште	x	
326	KU0311		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Дол	x	
327	KU0315		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Камењар	x	
328	KU0316		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Клизиште	x	
329	KU0317		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Песочниште	x	
330	KU0318		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Суво речно корито	x	
331	KU0324		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Жив песок	x	
332	KU0411		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Брани и насили	x	
333	KU0412		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Канали	x	
334	KU0415		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Водостопански објекти	x	
335	KU0421		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Јавни патишта	x	
336	KU0422		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Некатегоризирани патишта	x	
337	KU0423		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Улицы	x	
					34		

Рб	Шифра на знакот	Знак	Размер од до	Скала фактор	Опис на знакот	орј	Забелешка
338	KU0424		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Плоштад	x	
339	KU0425		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Паркиралиште	x	
340	KU0426		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Железничка пруга	x	
341	KU0427		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Објекти за езерска и речна пловидба	x	
342	KU0428		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Аеродроми	x	
343	KU0429		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Патеки по населби	x	
344	KU0431		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Електровнергетски објекти	x	
345	KU0432		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Објекти за телекомуникација	x	
346	KU0441		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Нафтовод	x	
347	KU0442		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Гасовод	x	
348	KU0443		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Парновод	x	
349	KU0444		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Цевковод	x	
350	KU0450		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Површински копови - рудници	x	
351	KU0461		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Пазар	x	
352	KU0462		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Складиште	x	
353	KU0463		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Сајмиште	x	
354	KU0464		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Христијански гробишта	x	

Р6	Шифра на знакот	Знак	Размер од/до	Скала фактор	Опис на знакот	орј	Забелешка
355	KU0465		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Забаван парк	х	
356	KU0466		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Депонија	х	
357	KU0467		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Сточни гробишта	х	
358	KU0471		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Споменик	х	
359	KU0472		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Ботаничка бавча	х	
360	KU0473		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Зоолошка градина	х	
361	KU0481		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Базен	х	
362	KU0482		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Стрелиште	х	
363	KU0483		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Спортски центар	х	
364	KU0484		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Хиподром	х	
365	KU0485		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Плажа	х	
366	KU0486		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Парк	х	
367	KU0487		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Камп	х	
368	KU0500		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Индивидуална зграда	х	
369	KU0520		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Стамбено - деловна зграда	х	
370	KU0530		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Деловни згради - објекти	х	
371	KU0532		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Згради на МВР	х	

Рб	Шифра на знакот	Знак	Размер од/до	Скала фактор	Опис на знакот	орј	Забелешка
372	KU0534		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Згради на државни органи	x	
373	KU0535		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Општествени згради	x	
374	KU0536		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Згради на единици на локална самоуправа	x	
375	KU0537		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Згради на ЗПП	x	
376	KU0538		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Судски згради	x	
377	KU0540		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Деловна зграда вон стопанство - дуќанче	x	
378	KU0541		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Училишта и научни институции	x	
379	KU0550		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Згради во индустрија и рударство - хали	x	
380	KU0551		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Црква	x	
381	KU0552		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Католичка црква	x	
382	KU0553		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Џамија	x	
383	KU0554		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Други верски објекти	x	
384	KU0570		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Згради во останато стопанство	x	
385	KU0600		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Помошни згради - шупи, гаражи	x	
386	KU0700		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Двор	x	
387	KU0800		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Градежна парцела	x	
388	KU0999		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Дупка во зграда	x	

37

Р6	Шифра на знакот	Знак	Размер од/до	Скала фактор	Опис на знакот	орј	Забелешка
389	KU1120		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Градина	x	
390	KU1130		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Овоштарник	x	
391	KU1131		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Интензивен овоштарник	x	
392	KU1140		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Пасје	x	
393	KU1141		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Интензивно пасје	x	
394	KU1150		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Ливада	x	
395	KU1180		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Пасиште	x	
396	KU1170		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Шума - самоникната	x	
397	KU1180		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Трстици	x	
398	KU1190		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Оризови ниви	x	
399	KU1415		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Водоводни објекти	x	
400	KU1428		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Македонски железници	x	
401	KU1431		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Електроенергетски објекти	x	
402	KU1432		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Објекти на телекомуникации	x	
403	KU1441		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Нафтоводни објекти	x	
404	KU1442		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Гасоводни објекти	x	
405	KU1443		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Пароводни објекти	x	

Рб	Шифра на знакот	Знак	Размер од до	Скала фактор	Опис на знакот	орј	Забелешка
406	KU1444		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Цевководни објекти	x	
407	KU1450		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Напуштени рудници	x	
408	KU1464		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Христијански гробишта	x	
409	KU1486		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Парк	x	
410	KU1487		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Камп	x	
411	KU1500		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Стамбена зграда - барака	x	
412	KU1554		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Други верски објекти	x	
413	KU1600		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Метална барака	x	
414	KU2130		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Дудинка	x	
415	KU2170		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Шума - садена	x	
416	KU2464		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Муслимански гробишта	x	
417	KU2500		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Тамели	x	
418	KU2600		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Киоск - трафика	x	
419	KU3130		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Дудинка	x	
420	KU3170		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Шума - иглолисна	x	
421	KU3454		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Муслимански гробишта	x	
422	KU3600		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Монтажни објекти	x	

Рб	Шифра на знакот	Знак	Размер од/до	Скала фактор	Опис на знакот	орј	Забелешка
423	KU4170		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Иглолисна шума - самоникната	x	
424	KU4464		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Еврејски гробишта	x	
425	KU4600		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Хала	x	
426	KU5170		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Иглолисна шума - садена	x	
427	KU5464		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Еврејски гробишта	x	
428	KU6170		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Шума - мешана	x	
429	KU6464		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Гробишта од НОВ	x	
430	KU7170		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Шума - дрвосек	x	
431	KU7464		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Гробишта од НОВ	x	
432	KU8170		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Шума - дрвосек	x	

Рб	Шифра на знакот	Знак	Размер од/до	Скала фактор	Опис на знакот	орј	Забелешка
ОГ	Огради						
433	OGT001		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Сид како меѓа	-	
434	OGT002		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Два самостојни зида како меѓа	-	
435	OGT003		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Сид од насланен камен како меѓа	-	
436	OGT004		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Дрвена ограда	-	
437	OGT005		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Жичана ограда	-	
438	OGT006		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Жива ограда	-	
439	OGT007		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Ограда дрво до дрво	-	
440	OGT008		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Железна ограда на сид	-	
441	OGT009		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Дрвена ограда на сид	-	
442	OGT010		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Жичана ограда на сид	-	
443	OGT011		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Шанец или ров	-	
444	OGT012		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Потпорен сид	-	
445	OGT013		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Шанец или ров како меѓа	-	

Рб	Шифра на знакот	Знак	Размер од/до	Скала фактор	Опис на знакот	орј	Забелешка
РЕ	Релјеф						
446	RET001		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Песок	х	
447	RET002		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Шљунак	х	
448	RET003		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Наплодно земјиште	х	
449	RET004		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Мочуриште со трстика	х	
450	RET005		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Мочуриште без трстика	х	
451	RET008		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Проодно мочуриште со трстика	х	
452	RET007		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Напроодно мочуриште без трстика	х	
453	RET008		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Поголама падна линија	х	
454	RET009		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Помала падна линија	х	
455	RET010		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Каменар	х	
456	RET011		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Големи стрмнини	х	

Рб	Шифра на знакот	Знак	Размер од до	Скала фактор	Опис на знакот	орј	Забелешка
Д3	Останати знаци						
457	DZT001		800 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Гранична табла	x	
458	DZT002		800 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Граничен столб од камен	x	
459	DZT003		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Гранична пирамида	x	
460	DZT004		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Дрвен граничен столб	x	
461	DZT005		800 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Гранична могила	x	
462	DZT006		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Граничен крст во карпа	x	
463	DZT007		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Зимзелено гранично дрво	x	
464	DZT008		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Листопадно гранично дрво	x	
465	DZT009		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Топола како гранично дрво	x	
466	DZT010		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Магна белега - бетонска или камена	x	
467	DZT011		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Крст како магна белега	x	
468	DZT012		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Железен клин - болца	x	
469	DZT013		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Подземина камена белега	x	
470	DZT014		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Дрво како меѓен знак	x	
471	DZT015		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Дрво како меѓен знак	x	
472	DZT016		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Државна граница	x	
473	DZT017		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Државна граница	x	
					48		

Рб	Шифра на знакот	Знак	Размер од/до	Скала фактор	Опис на знакот	орј	Забелешка
474	DZT018		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Граница на регион	-	
475	DZT019		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Граница на политичка општина	-	
476	DZT020		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Граница на катастарска општина	x	
477	DZT021		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Граница на заштитени природни паркови	-	
478	DZT022		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Киоск - продавница за весници и монополски производи	-	
479	DZT023		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Граница на паршински коп за истражувачки работи	x	
480	DZT024		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Спорна државна гранична линија	x	
481	DZT025		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Самостојно листопадно дрво	x	
482	DZT026		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Самостојно зимзелено дрво	x	
483	DZT027		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Знак за припадност	x	
484	DZT028		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Знак за јарбол	x	
485	DZT029		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Киоск - продавница за весници и монополски производи	x	
486	DZT030		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Столб за плехати	x	
487	DZT031		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Јавен часовник на специјален столб	x	
488	DZT032		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Бетонска плоча	x	
489	DZT033		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Септичка јама	x	
490	DZT034		500 1000 2500 5000 10 000	0.5 1.0 1.5 4.0 7.0	Јама за гудре и отпадници	x	

Прилог бр.3

Име на КО _____

Број на парцела	Размер	Број на записи Графика База	Површина Графика База	Разлика во површина	Дозволено отстапување

Прилог бр.4
(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ



ЗАПИСНИК

од увид на лице место и утврдена фактичка состојба
за КП КО

Составен на ден 201..., во часот и минути


Присутни:

1..... Стручно лице од геодетска насока

Присутни странки/учесници, односно нивни застапници или полномошници:

1.				за КП
2.				за КП
3.				за КП
4.				за КП
5.				за КП
6.				за КП
7.				за КП
8.				за КП
9.				за КП
10.				за КП
(име, презиме)	(адреса)	ЕМБГ		

Откако стручното лице го утврди идентитет на присутната/ите странка/ки, и ги провери податоците за носителот на правото од имотниот лист бр. за кп. КО. пристапи кон премерување на предметната недвижност при што го утврди следното:

[illegible]

Прилог бр.4

При увидот на лице место и утврдената фактичка состојба, стручното геодетско лице од геодетска насока изготви:

Скица на премерување за утврдена фактичка состојба
Размер 1:

КО.....

кп.....

Список координати
на детални точки

Записникот е прочитан и не се ставени забелешки / се ставени забелешки на истиот од страна на

.....
.....
.....
.....

Увидот на фактичката состојба заврши во часот и минути.

Странки/учесници во постапката:

1. ,
2. ,
3. ,
4. ,
5. ,
6. ,
7. ,
8. ,
9. ,
10. ,


(име, презиме)

Стручно лице:

.....
(име, презиме)

Прилог бр.5
(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Врз основа на член 173 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/2008, 158/2010, 17/2011 и 51/2011), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ по службена должност издава

ПОТВРДА
за дигитална површина
- по службена должност -

Се потврдува дека по предмет број _____ од _____, оформен по службена должност, по извршената дигитализација на катастарскиот план за КО _____ извршена е измена на површината на КП _____ во катастарскиот операт, на начин што во Имотниот лист се запишува површината која произлегува од дигитализираниот катастарски план.

Запишувањето на новата површина на КП _____ КО _____ е извршено врз основа на член 173 ставови (1), (2) и (3) од од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/2008, 158/2010, 17/2011 и 51/2011),

Имено:

(Образложение)

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против оваа потврда нема место за жалба, а може да се поведе управен спор со тужба пред Управниот суд во Скопје во рок од 30 дена од денот на доставувањето на потврдата.

М.П.

Овластено лице_____
(име, презиме и потпис)

Прилог бр.6

Бар код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**Извештај од извршено споредување и усогласување**

ДКПВ за КО: _____

ЦКН-Скопје/Одделение за КН: _____

Размер: 1: _____

Врз основа на извршената контрола и споредување на податоците од ДКПВ и описните податоци за недвижностите од катастарскиот операт со интеграциската база, направени се следните усогласувања во итеративен процес:

Извештај од упарување извршено на ____ден____месец____год.

1. КП ја нема во графика: _____

2. КП ја нема во база: _____

3. Разлика во површина графика/база за КП: _____

Заклучок:

Изготвил:

Одобрил:

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ**582.**

Врз основа на член 8 од Уредбата за условите, критериумите и начинот на доделување на категорија спортист-спортска надеж („Службен весник на Република Македонија“ бр. 127/08), директорот на Агенцијата за млади и спорт, објавува

Л И С Т А**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ-СПОРТСКА НАДЕЖ**

Во Листа на категоризирани спортисти-спортска надеж („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2011 и 177/2011), по спортистот под реден број „491“, се додава спортистот под реден број „492“.

Ред. бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Дата, месец, година на раѓање и место
492.	Владимир Златко Кесковски	Роден 4.12.1994г. во Скопје

Бр. 08–98/2
16 јануари 2012 година
Скопје

Директор,
м-р **Лазар Поповски**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО**583.**

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска со член 38 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11 и 1/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА ЗА УВОЗ И ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА СЕМЕ ОД ГРЧКА ДЕТЕЛИНА, ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ СЕМИЊА И ЗРНА КОИ СЕ УВЕЗЕНИ ОД ЕГИПЕТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во Решението за забрана за увоз и повлекување од промет на семе од грчка детелина, одредени видови семиња и зрна кои се увезени од Египет во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.173/11), Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на ова решение.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-107/2
23 јануари 2012 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р

Прилог

Семиња и зрна по потекло од Египет за кои се забранува увоз и пуштање во промет

Тарифна ознака (1)	Наименување (2)
ex 0704 90 90	Никулци од рукола
ex 0706 90 90	Никулци од цвекло, никулци од ротквица
ex 0708	Никулци од мешунест зеленчук, свежи или разладени
ex 0709 90 90 ex 0709 99 90 (1)	Никулци од соја
ex 0713	Сушен мешунест зеленчук, во зрно лупен или нелупен или кршен
0910 99 10	Семе од грчка детелина
ex 1201 00 ex 1201 (1)	Соја во зрно, вклучувајќи кршена и дробена
1207 50	Семе од синап
ex 1207 99 97 ex 1207 99 96 (1)	Други маслодајни семиња или маслодајни плодови, вклучувајќи кршени или дробени
1209 10 00	Семе од шеќерна репка
1209 21 00	Семе од луцерка (alfalfa)
1209 91	Семе од зеленчук
ex 1214 90 90	Никулци од луцерка (alfalfa)

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

584.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 и член 151, став (3) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11 и 136/11) на седницата одржана на 08.02.2012 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ПОВЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Со овој Правилник се уредува начинот и постапката за стекнување на статусот на повластен производител на електрична енергија од обновливи извори на енергија, начинот и постапката за донесување на одлука за користење на повластена тарифа, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на повластени производители од обновливи извори на енергија.

II. УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

Член 2

(1) Статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија (во понатамошниот текст: повластен производител) се стекнува врз основа на решение за стекнување статус на повластен производител, кое го издава Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), во постапка утврдена со овој Правилник.

(2) Во случаи кога исто правно лице располага со повеќе електроцентрали од ист обновлив извор на енергија, распоредени на различни локации, треба да се стекне со статус на повластен производител, во постапка утврдена со овој Правилник, за секоја електроцентрала поодделно.

(3) Во случаи кога исто правно лице располага со повеќе електроцентрали од различни видови на обновливи извори на енергија, распоредени на иста или на различни локации, треба да се стекне со статус на повластен производител, во постапка утврдена со овој Правилник, за секоја електроцентрала поодделно.

(4) Електроцентрала за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија во смисла на овој Правилник претставува постројка за производство на електрична енергија како засебна техничко-технолошка целина и се наоѓа на една градежна локација (во понатамошниот текст: електроцентрала).

Член 3

(1) Статусот на повластен производител се стекнува ако електроцентралата ги исполнува следните услови:

1) произведува електрична енергија од обновливи извори на енергија; и

2) ги исполнува специфичните услови пропишани со Уредбата за повластени тарифи за електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 176/11), донесена од Владата на Република Македонија (во понатамошниот текст: Уредба).

(2) Покрај условите од ставот (1) на овој член, за стекнување на статус повластен производител е потребно да биде исполнет и еден од следните услови:

1) има добиено овластување за изградба на енергетски објекти во согласност со Законот за енергетика, или

2) има обезбедено одобрение за градење за енергетските објекти за кои не е потребно овластување, или

3) има склучено договор за концесија за користење на природно добро за производство на електрична енергија, или

4) правото на изградба на енергетски објект е стекнато во постапка со јавен повик, во согласност со Законот за енергетика.

III. ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

Член 4

(1) Постапката за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија отпочнува со поднесување на барање до Регулаторната комисија за енергетика.

(2) Барањето од став (1) на овој член се поднесува до Регулаторната комисија за енергетика во писмена форма како пополнет образец за барање за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител, заверен со потпис и печат на барателот (Образец БПРПП, содржан во Прилог 1 кој што е составен дел на овој Правилник).

(3) Барателот е должен да ги определи и посебно да ги означи документите кои што се од доверлив карактер, во спротивно ќе се смета дека доставените документи не се од доверлив карактер.

Член 5

(1) Кон барањето од член 4 на овој Правилник барателот е должен да ги достави следните податоци и документи:

- решение за упис во Централниот регистар на Република Македонија;
- доказ за исполнување на условот од член 3, став (2) на овој Правилник;
- основен проект за електроцентралата изработен од лиценцирано право лице; и
- изјава за веродостојност на барањето и дадените податоци, потпишана од лицето овластено за застапување на барателот запишано во Централниот регистар на Република Македонија, од Прилог 4 кој што е составен дел на овој Правилник.

(2) Приложените документи од ставот (1) на овој член треба да бидат оригинал или копија на оригиналот заверена од нотар.

Член 6

(1) По добивањето на барањето од член 4 на овој Правилник, Регулаторната комисија за енергетика утврдува дали е доставена потребната документација за издавање на привремено решение од член 5 на овој Правилник, како и тоа дали документацијата е доставена на пропишан начин и форма.

(2) Доколку Регулаторната комисија за енергетика утврди дека барањето има недостатоци, односно не е доставена потребната документација наведена во член 5 од овој Правилник, и/или документите не се доставени на начин пропишан со овој Правилник, Регулаторната комисија за енергетика во рок од 5 (пет) дена од денот на приемот на барањето ќе донесе заклучок со кој се утврдува дека барањето е некомплетно.

(3) Еден примерок од заклучокот од став (2) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика го доставува до барателот.

(4) Во заклучокот од став (2) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ќе му укаже на барателот за недостатоците и ќе му определи рок во кој треба да се отстранат утврдените недостатоци во барањето.

(5) Рокот од став (4) на овој член не може да биде подолг од 10 (десет) дена од денот на донесување на заклучокот.

(6) Доколку барателот не ги отстрани недостатоците во рокот определен во заклучокот, Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе решение за отфрлање на барањето како некомплетно.

Член 7

(1) Доколку Регулаторната комисија за енергетика утврди дека барањето од член 4 на овој Правилник и документацијата од член 5 на овој Правилник се комплетни и нема недостатоци, во рок од 5 (пет) дена од денот на приемот на барањето ќе донесе заклучок за уредност на барањето и продолжување на постапката во согласност со одредбите на овој Правилник.

(2) Еден примерок од заклучокот од став (1) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика го доставува до барателот.

(3) Регулаторната комисија за енергетика, во врска со поднесеното барање за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител, ќе закаже подготвителна седница која треба да се одржи во рок кој не може да биде подолг од 25 (дваесет и пет) дена од денот на приемот на барањето од член 4 на овој Правилник.

(4) Поканата за учество на подготвителната седница заедно со предлогот на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, се доставува најдоцна 7 (седум) дена пред денот на одржување на подготвителната седница.

(5) За присуство и учество на подготвителната седница Регулаторната комисија за енергетика го поканува барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија, како и овластени претставници на заинтересирани претпријатија, институции и организации.

Член 8

(1) Регулаторната комисија за енергетика, најдоцна во рок од 5 (пет) дена од денот на завршувањето на подготвителната седница, ќе одржи редовна седница на која ќе донесе привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.

(2) Привременото решение од став (1) на овој член се објавува во „Службен весник на Република Македонија“, а влегува во сила со денот на донесувањето.

(3) Со денот на влегување во сила на привременото решение од став (1) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика го впишува носителот на привременото решение и електроцентрала во Регистарот на повластени производители.

(4) Привременото решение од став (1) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика го доставува до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

Член 9

(1) Привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија особено ги содржи следните податоци:

- податоци за правното лице (назив и седиште на носителот на привременото решение);
- единствен регистарски број на електроцентралата;
- назив на електроцентралата;
- податоци за локација на електроцентралата;
- планирана моќност на електроцентралата, изразена во kW;
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата, изразено во kWh;

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба;

- датум на престанок на важење на привременото решение.

(2) Во привременото решение од став (1) на овој член се наведува моќноста на електроцентралата согласно доставениот основен проект за електроцентралата.

(3) Регулаторната комисија за енергетика во привременото решение од став (1) на овој член го утврдува рокот до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба.

(4) Рокот на важење на привременото решение е еднаков на рокот до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба.

(5) Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе решение за престанување на привременото решение за стекнување на статус на повластен производител, ако електроцентралата не е пуштена во употреба во рокот предвиден со привременото решение од ставот (1) на овој член и ќе ја избрише електроцентралата од Регистарот на повластени производители.

(6) Решението за престанување на привременото решение за стекнување на статус на повластен производител од став (5) на овој член се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 10

(1) Носителот на привременото решение од член 9 на овој Правилник, само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика за продолжување на важноста на привременото решение.

(2) Барањето од став (1) на овој член се доставува во писмена форма, заверено со потпис и печат на барателот, во кое детално ќе ги образложи причините за продолжување на рокот, најдоцна до датумот на престанок на важење на привременото решение.

(3) Кон барањето од став (2) на овој член треба да се достави копија од привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, заверена со потпис и печат на барателот, и дополнителни документи доколку барателот смета дека се потребни како образложение на причините за продолжување на рокот.

(4) Ако барањето од став (2) на овој член е комплетно и образложените причини од страна на барателот се оправдани, Регулаторната комисија за енергетика во рок од 10 (десет) дена од денот на приемот на барањето, ќе донесе решение за продолжување на важноста на привременото решение.

(5) Во решението за продолжување на важноста на привременото решение Регулаторната комисија за енергетика ќе утврди рок за продолжување кој не може да биде подолг од 12 месеци.

(6) Решението за продолжување на важноста на привременото решение од став (4) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика го доставува до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

(7) Со донесувањето на решението за продолжување на важноста на привременото решение од став (4) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ќе ја впише извршената промена во Регистарот на повластени производители.

(8) Ако барањето од став (2) на овој член е некомплетно и/или образложените причини од страна на барателот се неоправдани, Регулаторната комисија за енергетика во рок од 10 (десет) дена од денот на приемот на барањето, ќе донесе решение за одбивање на продолжувањето на важноста на привременото решение и ќе го достави до барателот.

Член 11

(1) Носителот на привременото решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентрала, наведени во привременото решение.

(2) Носителот на привременото решение е должен во рок од 5 (пет) дена до Регулаторната комисија за енергетика да достави известување и доказ за настанатите промени од став (1) на овој член.

(3) Регулаторната комисија за енергетика во рок од 5 (пет) дена од денот на приемот на известувањето од став (2) на овој член, ќе го извести носителот на привременото решение дали е потребно да започне повторно постапка за донесување на привремено решение или ќе се смета дека настанатите промени од став (1) на овој член не влијаат на условите врз основа на кои е издадено привременото решение.

(4) Доколку во текот на градењето на електроцентрала за која е донесено привремено решение за стекнување на статус на повластен производител согласно член 8 на овој Правилник, се смени инвеститорот, новиот инвеститор е должен во рок од 15 дена од настанатата промена, да ја извести Регулаторната комисија за енергетика и да достави доказ за настанатата промена.

(5) Регулаторната комисија за енергетика во рок од 5 (пет) дена од денот на приемот на известувањето од став (4) на овој член, ќе го извести новиот инвеститор дали е потребно истиот да започне повторно постапка за донесување на ново привремено решение.

IV. ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ И ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА

Член 12

(1) Носителот на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, за да се стекне со статус на повластен производител и да користи повластена тарифа (во понатамошниот текст: барател), до Регулаторната комисија за енергетика треба да достави барање за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија и истовремено да достави барање за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија. При тоа, електроцентрала треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден со привременото решение и барателот да поседува лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за електроцентрала за која се бара статус на повластен производител.

(2) Барањата од став (1) на овој член се поднесуваат до Регулаторната комисија за енергетика во еден примерок во писмена форма, како пополнет образец за барање за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител, заверен со потпис и печат на барателот (Образец БРПП, содржан во Прилог 2 кој што е составен дел на овој Правилник), како и пополнет образец за користење на повластена тарифа, заверен со потпис и печат на барателот (Образец БКПТ, содржан во Прилог 3 кој што е составен дел на овој Правилник).

(3) Барателот е должен да ги определи и посебно да ги означи документите кои што се од доверлив карактер, во спротивно ќе се смета дека доставените документи не се од доверлив карактер.

(4) Барањата од став (1) на овој член се однесуваат за користење на повластена тарифа која што важела на денот на донесување на привременото решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.

Член 13

(1) Кон Барањата од член 12 на овој Правилник барателот е должен да ги достави следните податоци и документи:

- проект за изведена состојба согласно Законот за градење, доколку се извршени измени во текот на изградбата;

- решение за упис во Регистарот на електроцентрали што користат обновливи извори на енергија за производство на електрична енергија, издадено од Агенцијата за енергетика на Република Македонија, согласно Правилникот за обновливи извори на енергија;

- изјава за веродостојност на барањето и дадените податоци, потпишана од лицето овластено за застапување на барателот запишано во Централниот регистар на Република Македонија, од Прилог 4 кој што е составен дел на овој Правилник.

(2) Приложените документи од ставот (1) на овој член треба да бидат оригинал или фотокопија на оригиналот заверена од нотар.

Член 14

(1) Постапките за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител и донесување на одлука за користење на повластена тарифа отпочнуваат со денот на приемот на барањата од член 12 на овој Правилник, во архивата на Регулаторната комисија за енергетика.

(2) По добивањето на барањата од член 12 на овој Правилник, Регулаторната комисија за енергетика утврдува дали е доставена потребната документација за донесување на решението и донесувањето на одлуката, како и тоа дали документацијата е доставена на пропишан начин и форма.

(3) Регулаторната комисија за енергетика во рок од 5 (пет) дена од денот на приемот на барањата од член 12 на овој Правилник, ќе побара потврда од Агенцијата за енергетика на Република Македонија дека електроцентралата е изградена и ги исполнува специфичните услови и инсталираната моќност утврдени со Уредбата од ставот (2) и од одлуката од ставот (3) на членот 150 од Законот за енергетика, што биле во сила на денот на издавање на привременото решение за повластен производител.

(4) Агенцијата за енергетика на Република Македонија е должна да ја издаде потврдата од ставот (3) на овој член во рок не подолг од 15 (петнаесет) дена од денот на поднесување на барањето на Регулаторната комисија за енергетика.

(5) За издавање на потврдата од ставот (4) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ќе плати надоместок на Агенцијата за енергетика на Република Македонија според тарифникот донесен од Агенцијата за енергетика, изготвен врз основа на трошоците на Агенцијата за енергетика на Република Македонија во постапката за издавање на потврдата од ставот (4) на овој член.

Член 15

(1) Доколку Регулаторната комисија за енергетика утврди дека барањата од член 12 на овој Правилник имаат недостатоци, односно не е доставена потребната документација наведена во член 13 на овој Правилник, и/или документите не се доставени на начин пропишан со овој Правилник, и/или потврдата од член 14, став (4)

на овој Правилник, издадена од Агенцијата за енергетика на Република Македонија е негативна, Регулаторната комисија за енергетика во рок од 20 (дваесет) дена од денот на приемот на барањата ќе донесе заклучоци со кој се утврдува дека барањата се некомплетни.

(2) По еден примерок од заклучоците од став (1) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика доставува до барателот.

(3) Во заклучоците од став (1) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ќе му укаже на барателот за недостатоците и ќе му определи рок во кој треба да се отстранат утврдените недостатоци во барањата.

(4) Рокот од став (3) на овој член не може да биде подолг од 10 (десет) дена од денот на донесување на заклучоците.

(5) Доколку барателот не ги отстрани недостатоците во рокот определен во заклучоците, и/или издадената потврда од Агенцијата за енергетика на Република Македонија е негативна, Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе решенија за отфрлање на барањата како некомплетни.

Член 16

(1) Доколку Регулаторната комисија за енергетика утврди дека барањата од член 12 на овој Правилник и документацијата од член 13 на овој Правилник се комплетни и немаат недостатоци, и издадената потврда од Агенцијата за енергетика на Република Македонија е позитивна, во рок од 20 (дваесет) дена од денот на приемот на барањата ќе донесе заклучоци за уредност на барањата и продолжување на постапките во согласност со одредбите од овој Правилник.

(2) По еден примерок од заклучоците од став (1) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика доставува до барателот.

(3) Регулаторната комисија за енергетика, во врска со поднесените барања од член 12 на овој Правилник, ќе закаже подготвителна седница која треба да се одржи во рок кој не може да биде подолг од 35 (триесет и пет) дена од денот на приемот на барањата од член 12 на овој Правилник.

(4) Поканата за учество на подготвителната седница заедно со предлогот на решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија и предлогот на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, се доставува најдоцна 7 (седум) дена пред одржувањето на подготвителната седница.

(5) За присуство и учество на подготвителната седница Регулаторната комисија за енергетика го поканува барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија, како и овластени претставници на заинтересирани претпријатија, институции и организации.

Член 17

(1) Регулаторната комисија за енергетика, најдоцна во рок од 5 (пет) дена од денот на завршувањето на подготвителната седница, ќе одржи редовна седница на која ќе донесе решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија и одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.

(2) Решението и одлуката од став (1) на овој член влегуваат во сила со денот на донесувањето, а ќе се применуваат од 00:01 часот од наредниот ден.

(3) Решението и одлуката од став (1) на овој член се објавуваат во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика.

(4) Со денот на влегување во сила на решението и одлуката од став (1) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ги впишува податоците за носителот на решението и електроцентралата и податоците за повластената тарифа во Регистарот на повластени производители.

(5) Решението и одлуката од став (1) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ги доставува до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

(6) Операторите на системите се должни да ги отчитаат мерните уреди на повластениот производител на денот на донесување на решението и одлуката од став (1) на овој член и податоците од мерењето да ги достават до Операторот на пазарот на електрична енергија.

Член 18

(1) Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија особено ги содржи следните податоци:

- податоци за правното лице (назив и седиште на носителот на решение);
- единствен регистарски број на електроцентралата;
- назив на електроцентралата;
- податоци за локација на електроцентралата;
- инсталирана моќност на електроцентралата, изразена во kW;
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата, изразено во kWh;
- датум на престанок на важење на решението.

(2) Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија особено ги содржи следните податоци:

- податоци за правното лице (назив и седиште на носителот на одлуката);
- единствен регистарски број на електроцентралата;
- назив на електроцентралата;
- податоци за локација на електроцентралата;
- инсталирана моќност на електроцентралата, изразена во kW;
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата, изразено во kWh;
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител;
- период на користење на повластената тарифа.

Член 19

(1) Операторот на пазарот на електрична енергија е должен да ја откупи електричната енергија произведена од повластениот производител на електрична енергија.

(2) Операторот на пазарот со електрична енергија е должен, по барање на повластениот производител, да склучи договор за откуп на електричната енергија.

(3) Операторот на пазарот на електрична енергија е должен, во рок не подолг од 30 (триесет) дена од денот на поднесување на барањето на повластениот производител, да го склучи договорот од став (2) на овој член, а со важност од денот на влегувањето во сила на решението за стекнување на статус на повластен производител од член 17, став (1) на овој Правилник издадено од Регулаторната комисија за енергетика.

(4) Договорот од став (2) на овој член се склучува за периодот на користење на повластената тарифа утврден со одлуката за користење на повластената тарифа од член 17, став (1) на овој Правилник, издадена од Регулаторната комисија за енергетика.

(5) Повластениот производител има право да го раскине договорот од ставот (2) на овој член и пред истекот на рокот за кој што е склучен договорот и во тој случај ќе го изгуби статусот на повластен производител, без право повторно да се стекне со тој статус.

Член 20

(1) Во случај кога Министерството надлежно за работите од областа на енергетика (во понатамошниот текст: Министерство) до Регулаторната комисија за енергетика достави известување дека се исполнети условите за намалување на повластената тарифа за повластениот производител кој користи фосилни горива, како и пресметка на намалената повластена тарифа согласно Уредбата на Владата на Република Македонија, Регулаторната комисија за енергетика ќе отпочне постапка за донесување на одлука за користење на намалена повластена тарифа на електрична енергија.

(2) Во случај кога Министерството до Регулаторната комисија за енергетика достави известување дека повластениот производител ја зголемил инсталираната моќност на електроцентралата и со тоа се создале услови за промена на повластената тарифа согласно Уредбата на Владата на Република Македонија, Регулаторната комисија за енергетика ќе отпочне постапка за изменување на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија.

(3) Одлуката од став (1) на овој член ќе се однесува за периодот во кој електроцентралата користела фосилни горива, согласно известувањето и пресметката на намалената повластена тарифа од став (1) на овој член.

(4) Одлуката од став (2) на овој член ќе се однесува за периодот од настанувањето на условите за промена на повластената тарифа до датумот на претстанок на важење на решението за стекување на статус на повластен производител (преостанатиот период).

(5) Одлуката од став (3) и одлуката од став (4) на овој член се објавуваат во „Службен весник на Република Македонија“, а влегуваат во сила со денот на донесувањето.

(6) Со денот на влегување во сила на одлуката од став (3) и одлуката од став (4) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ги впишува извршените промени во Регистарот на повластени производители.

(7) Одлуката од став (3) и одлуката од став (4) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ги доставува до повластениот производител, Операторот на пазарот на електрична енергија, Министерство и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

V. ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СТАТУСОТ НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

Член 21

(1) Статусот на повластен производител престанува да важи во следните случаи:

- по истекување на рокот на важење на решението за стекнување на статус на повластен производител и периодот на користење на повластената тарифа;
- по барање на повластениот производител;

- со укинување на статусот на повластен производител од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

(2) Во случаите од став (1) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе решение за престанување на статусот на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.

(3) Решението од став (2) на овој член се објавува во „Службен весник на Република Македонија“, а влегува во сила со денот на донесувањето.

(4) Со денот на влегување во сила на решението од став (2) на овој член, престанува да важи одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.

(5) Со денот на влегување во сила на решението од став (2) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ќе ја избрише електроцентралата од Регистарот на повластени производители.

(6) Решението од став (2) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика го доставува до повластениот производител, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

Член 22

(1) Повластениот производител може со писмено барање да побара од Регулаторната комисија за енергетика да донесе решение за престанување на статусот на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.

(2) Повластениот производител е должен барањето од став (1) на овој член да го поднесе најмалку 60 (шеесет) дена пред денот од кој се бара престанување на статусот на повластен производител.

(3) Повластениот производител е должен во барањето од став (1) на овој член да ги наведе причините поради кои се бара престанувањето на статусот на повластен производител.

Член 23

(1) Регулаторната комисија за енергетика ќе отпочне постапка за укинување на статусот на повластен производител ако:

- Министерството ја извести Регулаторната комисија за енергетика дека се исполнети условите за престанување на статусот на повластен производител пропишани со Уредбата;

- решението за стекнување на стаус на повластен производител е донесено врз основа на неистинити податоци за носителот на решението или за електричната централа;

- лиценцата за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија престанала да важи, за електроцентрала за која е стекнат статусот на повластен производител;

- повластениот производител го раскине договорот од член 19, став (2) на овој Правилник, склучен со Операторот на пазарот на електрична енергија;

- повластениот производител не ги почитува одредбите од Законот за енергетика, Уредбата, Правилата за пазар на електрична енергија и други прописи врз основа на кои се стекнал со статус на повластен производител.

Член 24

(1) Повластениот производител е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја статусна промена, наведена во решението за стекнување на статус на повластен производител.

(2) Повластениот производител е должен во рок од 5 (пет) дена до Регулаторната комисија за енергетика да достави известување и доказ за настанатите промени од став 1 на овој член.

(3) Регулаторната комисија за енергетика во рок од 5 (пет) дена од денот на приемот на известувањето од став (2) на овој член, ќе отпочне постапка за изменување на решението за стекнување на статус на повластен производител.

(4) Доколку повластениот производител извршил промена на податоците кои се евидентирани во Регистарот на електроцентрали што користат обновливи извори на енергија за производство на електрична енергија, кој го води Агенцијата за енергетика на Република Македонија, повластениот производител е должен во рок од 5 (пет) дена да го достави до Регулаторната комисија за енергетика решението за запишувањето на промените, издадено од Агенцијата за енергетика на Република Македонија, во оригинал или фотокопија на оригиналот заверена од нотар.

Член 25

(1) Подготвителната и редовната седница на Регулаторната комисија за енергетика се организираат и одржуваат согласно Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

VI. ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА ПОВЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Член 26

(1) Регулаторната комисија за енергетика води Регистар на повластени производители на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија (во понатамошниот текст: Регистар на повластени производители), во електронска и во пишана форма.

(2) Регистарот на повластени производители од став (1) на овој член се состои од регистарски папки за секој повластен производител поодделно и од листа на повластени производители.

Член 27

(1) Регистарската папка се состои од обвивка на регистарската папка и ги содржи сите документи доставени од барателот и издадени од Регулаторната комисија за енергетика согласно постапките утврдени со овој Правилник, подредени по хронолошки редослед.

(2) На обвивката од регистарската папка се запишува:

- број на папката;
- број под кој е заведено барањето за стекнување на статус на повластен производител во архивата на Регулаторната комисија за енергетика;
- назив и адреса на правно лице (согласно решението за упис во Централниот регистар на Република Македонија);

- назив на електроцентралата која се стекнала со статус на повластен производител и локацијата на електроцентралата;

- евидентен број и датум на издавање/влегување во сила на лиценцата за вршење на дејноста производство на електрична енергија;

- број на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител и датум на донесување;

- број на решение за стекнување на статус на повластен производител и датум на донесување;

- број на одлука за користење на повластена тарифа и датум на донесување;

- повластена тарифа која ја користи повластениот производител и период на користење на повластената тарифа; и

- единствен регистарски број.

Член 28

(1) Единствен регистарски број е број кој се доделува на електроцентралата.

(2) Со престанување на статусот на повластен производител, единствениот регистарски број од став (1) на овој член престанува да важи и не може да се додели на друг повластен производител.

(3) Единствениот регистарски број редоследно содржи означувања кои што упатуваат на:

- повластен производител - преку означувањето со буквите PP;

- вид на електроцентрала; и

- реден број на регистарска папка.

(4) Видот на електроцентралата се обележува со две букви со следното значење:

- SH - хидроелектроцентрала;

- WT - ветерна електроцентрала;

- PV - фотонапонска електроцентрала;

- BM - термоелектроцентрала на биомаса;

- BG - термоелектроцентрала на биогаз.

(5) При впишувањето на единствениот регистарски број согласно редоследот од став (3) на овој член, после секоја ознака се става цртичка (-).

Член 29

(1) Регулаторната комисија за енергетика ја води и одржува листата на повластени производители од член 26, став (2) на овој Правилник.

(2) Листата на повластени производители од став (1) на овој член се води на образец даден во Прилог 5 кој што е составен дел на овој Правилник.

(3) Регулаторната комисија за енергетика ја објавува листата на повластени производители од став (1) на овој член на својата веб страна.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 30

(1) Решенијата за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија од обновливи извори на енергија издадени од Агенцијата за енергетика на Република Македонија, продолжуваат да важат до истекот на рокот за кој се издадени.

(2) Одлуките за одобрување на користење на повластени тарифи за купопродажба на електрична енергија донесени од Регулаторната комисија за енергетика, заклучно со денот на влегување во сила на овој Правилник, продолжуваат да важат за периодот на користење утврден во соодветната одлука.

(3) Регистарот на повластени производители на електрична енергија воден од Агенцијата за енергетика на Република Македонија заклучно со денот на влегување во сила на овој Правилник, се предава на Регулаторната комисија за енергетика и станува дел од Регистарот на повластени производители на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија воден од Регулаторната комисија за енергетика.

(4) Регулаторната комисија за енергетика во листата на повластени производители од член 29 на овој Правилник, ќе ги впише носителите на решенијата за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија од обновливи извори на енергија, издадени од Агенцијата за енергетика на Република Македонија пред денот на влегување во сила на овој Правилник.

Член 31

(1) Правното лице кое поседува електроцентрала која е пуштена во употреба пред влегување во сила на овој Правилник, за да се стекне со статус на повластен производител и да користи повластена тарифа, до Регулаторната комисија за енергетика треба да достави:

- барање за издавање на привремено решение од член 4 на овој Правилник,

- барање за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител од член 12 на овој Правилник,

- барање за користење на повластена тарифа на електрична енергија од член 12 на овој Правилник,

- основен проект за електроцентралата изработен од лиценцирано право лице или проект за изведена состојба согласно Законот за градење, доколку се извршени измени во текот на изградбата;

- решение за упис во Централниот регистар на Република Македонија;

- решение за упис во Регистарот на електроцентрали што користат обновливи извори на енергија за производство на електрична енергија, издадено од Агенцијата за енергетика на Република Македонија, согласно Правилникот за обновливи извори на енергија; и

- изјава за веродостојност на барањето и дадените податоци, потпишана од лицето овластено за застапување на барателот запишано во Централниот регистар на Република Македонија, од Прилог 4 кој што е составен дел на овој Правилник.

(2) Приложените документи од ставот (1) на овој член треба да бидат оригинал или копија на оригиналот заверена од нотар.

(3) Во постапката за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител, решение за стекнување на статус на повластен производител и одлука за користење на повластена тарифа се применуваат одредбите на овој Правилник.

Член 32

(1) Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.


Бр. 01-215/1
8 февруари 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ПРИЛОГ 1

**ОБРАЗЕЦ ЗА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

Образец - БПРПП

 Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА	Република Македонија
Име и адреса на Барателот	Приемен печат на Регулаторната комисија за енергетика	
Лице определено за контакт од Барателот Име и презиме: Адреса: Телефон: Факс: Е-пошта (e-mail):		
ОПШТИ УПАТСТВА : • Барањето за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија се пополнува електронски на компјутер, на машина за пишување или со сино пенкало; • Сите глави од Барањето за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија треба да бидат пополнети од страна на барателот и заедно со потребната документација треба да се поднесат до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија; • Доколку Барањето за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија го пополнувате на компјутер, одговорите впишете ги во сивите полиња и квадрати. (Движењето по полињата се прави со притискање на Tab ↵ командата од тастатурата или со притискање на курсорот, односно со двоен клик за пополнување на квадратите); • За секоја електроцентра за која се бара статус на повластен производител, треба да поднесете одделно Барање за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.		
I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ		
1. Име на Барателот (правното лице)		1.1 Скратен назив на Барателот (правното лице)
2. Седиште на Барателот (правното лице)		
Улица: Број: Општина: Место: Држава:	Телефон: Телефакс: Е-пошта (e-mail):	
3. Форма на организација на Барателот (правното лице)		
☐ ДОО ☐ Јавно трговско друштво ☐ Командитно друштво ☐ Командитно друштво со акции ☐ Акционерско друштво ☐ Јавно претпријатие ☐ Друго правно лице		

4. Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС)	
5. Единствен даночен број (ЕДБ)	
6. Датум на упис/регистрација	
7. Број на решение на упис/регистрација	
8. Орган кој го извршил уписот/регистрацијата	
9. Приоритетна дејност / главна приходна шифра на правното лице	
10. Систем на управување	
☐ Едностепен ☐ Двостепен ☐ Управител(и)	
11. Акт за основање	
☐ Статут (број, датум) _____ ☐ Изјава (број, датум) _____ ☐ Договор (број, датум) _____ ☐ Друго (број, датум) _____	
12. Лице овластено за застапување на барателот, орган на управување и орган на надзор (за странските лица број на пасош или лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет - важечка во нивната земја или регистарски број за правното лице)	
Презиме: _____ Име: _____ ЕМБГ:	
Државјанство:	
12.1 Својство	
12.2 Адреса	
Улица: Број: Општина: Место: Држава:	Телефон: Телефакс: Е-пошта (e-mail):
12.3 Овластување во прометот	
☐ Внатрешен ☐ Неограничено ☐ Ограничено ☐ Надворешно трговски ☐ Неограничено ☐ Ограничено	
13. Број на основачи на друштвото на Барателот	
14. Подружница	
14.1 Вкупен број на подружници	
14.2 Назив на секоја подружница	
14.3 Адреса на подружницата	
Улица: Број: Место: Општина: Држава:	
14.4 Приоритетна дејност/главна приходна шифра на подружницата	

14.5 Овластени лица на подружницата	
Презиме:	Име:
ЕМБГ: <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 15px; vertical-align: middle;"></table>	
Државјанство:	
14.6 Адреса на овластени лица на подружницата	
Улица:	Телефон:
Број:	Телефакс:
Општина:	Е-пошта (e-mail):
Место:	
Држава:	
II. ПОДАТОЦИ ЗА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА ЗА КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕТО	
1. Назив на електроцентралата	
2. Локација на електроцентралата (број на катастарска парцела, катастарска општина, општина, адреса и др.)	
3. Планирана моќност на електроцентралата (во kW)	
4. Планирано годишно производство на електричната енергија од електроцентралата (во kWh)	
5. Вид на обновлив извор на енергија кој ќе се користи за производство на електрична енергија	
III. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕТХОДНИТЕ ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА БАРАТЕЛОТ	
1. Дали прв пат поднесувате барање за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија?	
ДА ☐ НЕ ☐	
2. Дали сте носител на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија? (да се наведе за секое привремено решение одделно)	
ДА ☐ НЕ ☐	
Ако ДА, наведете го бројот и датумот на издавање на привременото решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, како и единствениот регистарски број на електроцентралата, издаден од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.	
3. Дали сте носител на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија? (да се наведе за секое решение одделно)	
ДА ☐ НЕ ☐	
Ако ДА, наведете го бројот и датумот на издавање на решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, како и единствениот регистарски број на електроцентралата, издаден од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.	

Датум:

Име и презиме на одговорното лице за застапување на барателот:

Место:


Потпис на одговорното лице за застапување на барателот:

М.П.

ПРИЛОГ 2

**ОБРАЗЕЦ ЗА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС
НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

Образец - БРПП

 Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА	Република Македонија				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Име и адреса на Барателот</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Приемен печат на Регулаторната комисија за енергетика</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Лице определено за контакт од Барателот Име и презиме: Адреса: Телефон: Факс: Е-пошта (e-mail): </td> <td></td> </tr> </table>			Име и адреса на Барателот	Приемен печат на Регулаторната комисија за енергетика	Лице определено за контакт од Барателот Име и презиме: Адреса: Телефон: Факс: Е-пошта (e-mail):	
Име и адреса на Барателот	Приемен печат на Регулаторната комисија за енергетика					
Лице определено за контакт од Барателот Име и презиме: Адреса: Телефон: Факс: Е-пошта (e-mail):						
ОПШТИ УПАТСТВА : - Барањето за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија се пополнува електронски на компјутер, на машина за пишување или со сино пенкало; - Сите глави од Барањето за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија треба да бидат пополнети од страна на барателот и заедно со потребната документација треба да се поднесат до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија; - Доколку Барањето за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија го пополнувате на компјутер, одговорите впишете ги во сивите полиња и квадрати. (Движењето по полињата се прави со притискање на Tab ↵ командата од тастатурата или со притискање на курсорот, односно со двоен клик за пополнување на квадратите); - За секоја електроцентрала за која се бара статус на повластен производител, треба да поднесете одделно Барање за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.						
I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">1. Име на Барателот (правното лице)</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">1.1 Сократен назив на Барателот (правното лице)</td> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> </tr> </table>			1. Име на Барателот (правното лице)	1.1 Сократен назив на Барателот (правното лице)		
1. Име на Барателот (правното лице)	1.1 Сократен назив на Барателот (правното лице)					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">2. Седиште на Барателот (правното лице)</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Улица: Број: Општина: Место: Држава: </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Телефон: Телефакс: Е-пошта (e-mail): </td> </tr> </table>			2. Седиште на Барателот (правното лице)		Улица: Број: Општина: Место: Држава:	Телефон: Телефакс: Е-пошта (e-mail):
2. Седиште на Барателот (правното лице)						
Улица: Број: Општина: Место: Држава:	Телефон: Телефакс: Е-пошта (e-mail):					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">3. Форма на организација на Барателот (правното лице)</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> ☐ ДОО ☐ Јавно трговско друштво ☐ Командитно друштво ☐ Командитно друштво со акции </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> ☐ Акционерско друштво ☐ Јавно претпријатие ☐ Друго правно лице </td> </tr> </table>			3. Форма на организација на Барателот (правното лице)		☐ ДОО ☐ Јавно трговско друштво ☐ Командитно друштво ☐ Командитно друштво со акции	☐ Акционерско друштво ☐ Јавно претпријатие ☐ Друго правно лице
3. Форма на организација на Барателот (правното лице)						
☐ ДОО ☐ Јавно трговско друштво ☐ Командитно друштво ☐ Командитно друштво со акции	☐ Акционерско друштво ☐ Јавно претпријатие ☐ Друго правно лице					

4. Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС)	
5. Единствен даночен број (ЕДБ)	
6. Датум на упис/регистрација	
7. Број на решение на упис/регистрација	
8. Орган кој го извршил уписот/регистрацијата	
9. Приоритетна дејност / главна приходна шифра на правното лице	
II. ПОДАТОЦИ ЗА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА ЗА КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕТО	
1. Назив на електроцентралата	
2. Локација на електроцентралата (број на катастарска парцела, катастарска општина, општина, адреса и др.)	
3. Инсталирана моќност на електроцентралата (во kW)	
4. Планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата (во kWh)	
5. Вид на обновлив извор на енергија кој се користи за производство на електрична енергија	
6. Единствен број и датум на издавање/влегување во сила на лиценцата за вршење енергетска дејност производство на електрична енергија, издадена од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија	
7. Број и датум на издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	
8. Единствен регистарски број на електроцентралата издаден од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, под кој електроцентралата е запишана во регистарот на повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија	
9. Единствен регистарски код на електроцентралата издаден од Агенцијата за енергетика на Република Македонија, под кој електроцентралата е запишана во Регистарот на електроцентрали кои користат обновливи извори на енергија	
10. Временски период за кој се бара статусот на повластен производител на електрична енергија од обновливи извори на енергија (години)	
III. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕТХОДНИТЕ ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА БАРАТЕЛОТ	
1. Дали прв пат поднесувате барање за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија?	
ДА ☐ НЕ ☐	
2. Дали сте носител на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за друга електроцентрала? (да се наведе за секое привремено решение одделно)	

ДА ☐ НЕ ☐

Ако ДА, наведете го бројот и датумот на издавање на привременото решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, како и единствениот регистарски број на електроцентралата, издаден од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

3. Дали сте носител на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за друга електроцентрала? (да се наведе за секое решение одделно)

ДА ☐ НЕ ☐

Ако ДА, наведете го бројот и датумот на издавање на решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, како и единствениот регистарски број на електроцентралата, издаден од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Датум:

Име и презиме на одговорното лице за застапување на барателот:

Место:


Потпис на одговорното лице за застапување на барателот:

М.П.

ПРИЛОГ 3

**ОБРАЗЕЦ ЗА БАРАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

Образец - БКПТ

 Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија	БАРАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА	Република Македонија																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Име и адреса на Барателот</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Приемен печат на Регулаторната комисија за енергетика</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Лице определено за контакт од Барателот Име и презиме: Адреса: Телефон: Факс: Е-пошта (e-mail): </td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>			Име и адреса на Барателот	Приемен печат на Регулаторната комисија за енергетика	Лице определено за контакт од Барателот Име и презиме: Адреса: Телефон: Факс: Е-пошта (e-mail):													
Име и адреса на Барателот	Приемен печат на Регулаторната комисија за енергетика																	
Лице определено за контакт од Барателот Име и презиме: Адреса: Телефон: Факс: Е-пошта (e-mail):																		
I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">1. Име на Барателот (правното лице)</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">1.1 Скратен назив на Барателот (правното лице)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>			1. Име на Барателот (правното лице)	1.1 Скратен назив на Барателот (правното лице)														
1. Име на Барателот (правното лице)	1.1 Скратен назив на Барателот (правното лице)																	
2. Седиште на Барателот (правното лице)																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Улица: Број: Општина: Место: Држава: </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Телефон: Телефакс: Е-пошта (e-mail): </td> </tr> </table>			Улица: Број: Општина: Место: Држава:	Телефон: Телефакс: Е-пошта (e-mail):														
Улица: Број: Општина: Место: Држава:	Телефон: Телефакс: Е-пошта (e-mail):																	
II. ПОДАТОЦИ ЗА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА ЗА КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕТО																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">1. Назив на електроцентралата</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2. Локација на електроцентралата (број на катастарска парцела, катастарска општина, општина, адреса и др.)</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3. Инсталирана моќност на електроцентралата (во kW)</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">4. Планирано годишно производство на електричната енергија од електроцентралата (во kWh)</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">5. Вид на обновлив извор на енергија кој се користи за производство на електрична енергија</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">6. Број и датум на издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">7. Повластена тарифа за која се однесува барањето</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">8. Временски период за кој се бара користење на повластената тарифа (години)</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>			1. Назив на електроцентралата		2. Локација на електроцентралата (број на катастарска парцела, катастарска општина, општина, адреса и др.)		3. Инсталирана моќност на електроцентралата (во kW)		4. Планирано годишно производство на електричната енергија од електроцентралата (во kWh)		5. Вид на обновлив извор на енергија кој се користи за производство на електрична енергија		6. Број и датум на издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија		7. Повластена тарифа за која се однесува барањето		8. Временски период за кој се бара користење на повластената тарифа (години)	
1. Назив на електроцентралата																		
2. Локација на електроцентралата (број на катастарска парцела, катастарска општина, општина, адреса и др.)																		
3. Инсталирана моќност на електроцентралата (во kW)																		
4. Планирано годишно производство на електричната енергија од електроцентралата (во kWh)																		
5. Вид на обновлив извор на енергија кој се користи за производство на електрична енергија																		
6. Број и датум на издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија																		
7. Повластена тарифа за која се однесува барањето																		
8. Временски период за кој се бара користење на повластената тарифа (години)																		

Датум:

Име и презиме на одговорното лице за застапување на барателот:

Место:

Потпис на одговорното лице за застапување на барателот:

М.П.

ПРИЛОГ 4

ДО: РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

**ИЗЈАВА ЗА ВЕРОДОСТОЈНОСТ
НА БАРАЊЕТО И ПОДНЕСЕНИТЕ ПОДАТОЦИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Јас _____, како одговорно лице на
(име и презиме на одговорното лице)

(име и седиште на барателот – правното лице)

изјавувам под кривична, материјална, и морална одговорност дека барањето, документацијата и податоците доставени до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, согласно постапките утврдени со Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија, се точни и веродостојни и во целост одговараат на фактичката состојба на барателот.

Датум: _____

Име и презиме на одговорното лице за застапување на барателот:

Место: _____

Потпис на одговорното лице за застапување на барателот:

М.П.

ПРИЛОГ 5

ЛИСТА НА ПОВЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

Р. бр.	Назив на правно лице	Назив на електроцентрала	Локација на електроцентрала	Моќност на електроцентрала (kW)	Единствен регистарски број на повластен производител	Арх. бр. и датум на донесување/ датум на влегување во сила на привремено решение за повластен производител	Датум на престанок на важење на привремено решение за повластен производител	Арх. бр. и датум на донесување/ датум на влегување во сила на решение за повластен производител	Датум на престанок на важење на решение за повластен производител	Арх. бр. и датум на донесување/ датум на влегување во сила на одлука за користење на повластена тарифа	Повластена тарифа (сепел/kWh)	Период на користење на повластена тарифа (години)	Забелешка

**ВО ИЗДАНИЕ НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ИЗДАНИЕТО**



600,00

НОВО!

**ЗАКОН
ЗА ПРОЦЕНА**

- СО ВОВЕД, КОМЕНТАР И ПРИЛОЗИ -



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012018